



СЛУЖБЕНИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 31 декември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 78

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 40 динари. — Претплата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефон: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

911.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Се прогласуваат Измените и дополненијата на Буџетот на федерацијата за 1982 година, што ги усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година.

П бр. 232
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на федерацијата за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), во член 1 точка 1 износот: „123.497.000.000“ се заменува со износот: „117.773.500.000“, а во точка 2 износот: „203.875.000.000“ се заменува со износот: „198.151.500.000“.

Во член 2 износот: „342.266.800“ се заменува со износот: „193.366.800“.

Член 2

Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1982 година, во оддел I Приходи, се вршат следните измени:

1) во видот 03 Данок на промет на производи и на надомести за вршење на услуги, во формата на приходите 03-1 Данок на промет на производи, износот: „88.933.000.000“ се заменува со износот: „83.500.000.000“, во потформата на приходите 03-1-1 Дел од основниот данок на промет, износот: „88.933.000.000“ се заменува со износот: „83.500.000.000“, а во ставката Вкупно вид 03, износот: „88.933.000.000“ се заменува со износот: „83.500.000.000“.

2) во видот 05 Такси, во формата на приходите 05-1 Административни такси, износот: „639.900.000“ се заменува со износот: „319.900.000“, во потформата на приходите 05-1-1 Конзуларни такси, износот: „560.000.000“ се заменува со износот: „175.000.000“, во потформата на приходите 05-1-2 Царински такси, износот: „67.000.000“ се заменува со износот: „125.000.000“ во потформата на приходите 05-1-3 Други сојузни административни такси, износот: „12.900.000“ се заменува со износот: „19.900.000“, а во ставката Вкупно вид 05 износот: „640.000.000“ се заменува со износот: „320.000.000“;

3) во видот 06 Царина и посебни давачки, во формата на приходите 06-1 Царина, износот: „18.476.000.000“ се заменува со износот: „17.928.000.000“, во формата 06-2 Посебни увозни давачки и такси, износот: „11.812.000.000“ се заменува со износот: „11.490.500.000“, во потформата 06-2-3 Посебна давачка за царинско евидентирање, износот: „2.124.000.000“ се заменува со износот: „1.799.500.000“, во потформата 06-2-4 Лежарини за стоките сместени во царински магацин, износот: „2.000.000“ се заменува со износот: „5.000.000“, а во ставката Вкупно вид 06 износот: „30.288.000.000“ се заменува со износот: „29.418.500.000“;

4) во видот 07 Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи, во формата 07-2 Приходи на органите на управата износот: „2.736.000.000“ се заменува со износот: „2.935.000.000“, во потформата 07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации, износот: „2.736.000.000“ се заменува со износот: „2.935.000.000“ во формата на приходите 07-4 Други приходи, износот: „900.000.000“ се заменува со износот: „1.600.000.000“, а во ставката вкупно 07, износот: „3.636.000.000“ се заменува со износот: „4.535.000.000“;

5) во ставката Вкупни приходи за распоред (вид 01 до 08), износот: „203.875.000.000“ се заменува со износот: „198.151.500.000“.

Во оддел II. Распоред на приходите, се вршат следните измени:

1) во основната намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во распоредната група 01-1 Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница, износот: „5.414.108.911“ се заменува со износот: „5.334.108.911“, во распоредната подгрупа 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка, износот: „257.824.311“ се заменува со износот: „177.824.311“, во распоредната група 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „486.094.329“ се заменува со износот: „485.534.284“, во распоредната група 01-3 Средства за посебни намени, износот: „8.921.206.845“ се заменува со износот: „8.456.633.695“, во распоредната подгрупа 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите, износот: „327.375.917“ се заменува со износот: „325.879.694“, во распоредната подгрупа 01-3-2 Други посебни намени, износот: „3.625.344.239“ се заменува со износот: „3.625.344.239“ се заменува со износот: „3.472.054.709“, во распоредната подгрупа 01-3-3 Средства за општи општествени потреби, износот: „3.880.080.732“

се заменува со износот: „3.737.492.662, во распоредната подгрупа 01-3-4 Текушто финансирање на сојузните дирекции за стоковни резерви, износот: „1.088.405.957 се заменува со износот: „921.206.630“. во распоредната група 01-4 Нестопански инвестиции и средства на опремата износот: „1.730.607.555“ се заменува со износот: „1.474.201.750“, а во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „16.552.017.631“ се заменува со износот: „15.750.478.640“;

2) во основната намена 02 Народна одбрана и општествена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства за Југословенската народна армија, износот: „122.665.297.000“ се заменува со износот: „118.458.280.000“, во распоредната подгрупа 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата година, износот: „121.229.617.000“ се заменува со износот: „117.022.600.000“, а во ставката Вкупно основна намена 02 износот: „122.665.297.000“ се заменува со износот: „118.458.280.000“;

3) во основната намена 04 — Трансферни средства за други општествено-политички заедници, во распоредната група 04-2 Дополнителни средства, износот: „20.833.700.000“ се заменува со износот: „20.683.700.000“, во распоредната подгрупа 04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републиките и на автономните покраини, износот: „20.833.700.000“ се заменува со износот: „20.683.700.000“, а во ставката Вкупно основна намена 04 износот: „20.833.700.000“ се заменува со износот: „20.683.700.000“;

4) во основната намена 06 — Други општи општествени потреби, во распоредната група 06-2 На општествено-политичките организации, износот: „748.947.000“ се заменува со износот: „696.903.000“, во распоредната група 06-11 Надомест на Службата на општественото книговодство, износот: „233.298.000“ се заменува со износот: „220.698.000“, а во ставката Вкупно основна намена 06 износот: „982.245.000“ се заменува со износот: „917.601.000“;

5) во основната намена 07 Средства на резервите на федерацијата, во распоредната група 07-1 Издвојување во постојаната буџетска резерва, износот: „343.366.800“ се заменува со износот: „193.366.800“, а во ставката Вкупно основна намена 07, износот: „737.657.360“ се заменува со износот: „587.657.360“;

6) во основната намена 08 Орочени и издвоени средства, обврска и други потреби од интерес за федерацијата, во распоредната група 08-4 Обврски по кредити, износот: „3.168.600.000“ се заменува со износот: „2.818.300.000“, во распоредната подгрупа 08-4-2 Други обврски од поранешните години, износот: „3.168.600.000“ се заменува со износот: „2.818.300.000“, а во ставката Вкупно основна намена 08, износот: „3.168.600.000“ се заменува со износот: „2.818.300.000“.

во ставката Вкупно распоредени и нераспоредени приходи, износот: „203.875.000.000“ се заменува со износот: „198.151.500.000“.

Член 3

Во член 4, износот: „203.875.000.000“ се заменува со износот: „198.151.500.000“. Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1982 година се вршат следните измени:

1) во раздел 1 Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во глава 1 Претседателство, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 10 01-3-2 Надомести на надворешни соработници, износот: „99.700“ се заменува со износот: „50.000“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „80.986.310“ се заменува со износот: „80.936.610“, а во ставката Вкупно Глава 1, износот: „80.986.310“ се заменува со износот: „80.936.610“.

во глава 2 Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ, основна намена 01

— Средства за работа на органите на управата, во позицијата 21 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „594.212“ се заменува со износот: „514.212“, во позицијата 23 01-3-2 Дополнување на инвентарот, износот: „697.900“ се заменува со износот: „447.900“, во позицијата 28 01-3-2 Трошоци за одржување и користење на специјалниот воз, износот: „19.940.000“ се заменува со износот: „18.440.000“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „55.241.776“ се заменува со износот: „53.411.776“, во ставката Вкупно глава 2, износот: „55.241.776“ се заменува со износот: „53.411.776“, а во ставката Вкупно Раздел 1 (позиции 1 до 26), износот: „136.228.086“ се заменува со износот: „134.348.336“;

2) во раздел 2 Собрание на СФРЈ, глава 1 Собрание на СФРЈ, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 33 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време, износот: „7.537.320“ се заменува со износот: „7.000.320“, во позицијата 36 01-3-2 Набавка на домашни и странски книги, износот: „299.100“ се заменува со износот: „249.100“, во позицијата 41 01-3-2 Трошоци за репрезентација, износот: „897.200“ се заменува со износот: „697.300“, во позицијата 47 01-3-2 Набавка на опрема и адаптација, износот: „3.474.500“ се заменува со износот: „5.474.500“, во позицијата 49 01-3-2 Изработка на теми, анализи и елаборати, износот: „299.100“ се заменува со износот: „99.100“, во позицијата 52 01-3-2 Трошоци на Комисијата за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд, износот: „498.500“ се заменува со износот: „298.500“ во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „475.880.064“ се заменува со износот: „471.693.064“, во ставката Вкупно глава 1 износот: „475.880.064“ се заменува со износот: „471.693.064“, а во ставката Вкупно раздел 2 (позиции 29 до 63), износот: „495.541.901“ се заменува со износот: „491.354.901“;

3) во раздел 3 Совет на федерацијата, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 66 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на лицата со посебен статус износот: „45.448.245“ се заменува со износот: „44.317.692“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „67.058.220“ се заменува со износот: „63.927.667“, а во ставката Вкупно раздел 3 (позиции 64 до 75), износот: „67.058.220“ се заменува со износот: „63.927.667“;

4) во раздел 4 Сојузен извршен совет, глава 1 Сојузниот извршен совет, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 89 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „11.964.000“ се заменува со износот: „8.964.000“, во позицијата 90 01-3-2 Средства за потребите на работата на Комисијата на СЕВ, износот: „1.994.000“ се заменува со износот: „1.494.000“, во позицијата 91 01-3-2 Трошоци за репрезентација, износот: „2.991.000“ се заменува со износот: „2.391.000“, во позицијата 92 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка, износот: „10.967.000“ се заменува со износот: „8.467.000“, во позицијата 93 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот правен совет, износот: „498.500“ се заменува со износот: „398.500“, во позицијата 96 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прапања на општественото уредување, износот: „2.982.027“ се заменува со износот: „2.682.027“, во позицијата 97 01-3-2 Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи, износот: „1.395.800“ се заменува со износот: „1.095.800“, во позицијата 98 01-3-2 Трошоци за работа на Советот за стопански развој и економска политика, износот: „2.991.000“, се заменува со износот: „1.991.000“, во позицијата 100 01-3-2 Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници, износот: „448.650“ се заменува со износот: „248.650“, во позицијата 101 01-3-2 Трошоци за работа на Ко-

мисијата за нуклеарна енергија, износот: „697.900“ се заменува со износот: „397.900“, во позицијата 102 01-3-2 Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со УНЕСКО, износот: „4.985.000“ се заменува со износот: „4.495.000“, во позицијата 112 01-4 Нестопански инвестиции и средства на опрема, износот: „1.730.607.555“ се заменува со износот: „1.474.201.750“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „2.011.952.979“ се заменува со износот: „1.746.247.147“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „2.011.952.979“ се заменува со износот: „1.746.247.147“.

Во глава 2 Протокол на Сојузниот извршен совет, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 115 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време, износот: „119.640“ се заменува со износот: „19.640“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „2.505.461“ се заменува со износот: „2.405.461“, а во ставката Вкупно глава 2, износот: „2.505.461“ се заменува со износот: „2.405.461“.

Во глава 4. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 124 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „448.650“ се заменува со износот: „428.650“, во позицијата 126 01-3-2 Трошоци за надомести за унапредување и организација на работата, износот: „39.880“ се брише, во позицијата 127 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „22.931.000“ се заменува со износот: „19.931.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „31.171.205“ се заменува со износот: „28.111.325“, во ставката Вкупно глава 4 износот: „31.171.205“ се заменува со износот: „28.111.325“, а во ставката Вкупно Раздел 4 (позиции 76 до 127), износот: „2.074.200.674“, се заменува со износот: „1.805.334.989“;

5) во раздел 8 Сојузно јавно правобранителство, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 172 01-3-2 Трошоци за водење на процеси во странство и патни трошоци, износот: „683.942“ се заменува со износот: „453.282“, во позицијата 173 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации, износот: „19.940“ се брише, во позицијата 175 01-3-2 Трошоци за состаноци, износот: „199.400“ се заменува со износот: „150.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „7.437.620“, се заменува со износот: „7.137.620“, а во ставката Вкупно раздел 8 (позиции 168 до 176) износот: „7.437.620“ се заменува со износот: „7.137.620“;

6) во раздел 10 Сојузен совет за прекршоци, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 186 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „422.728“ се заменува со износот: „382.683“, во позицијата 188 01-3-2 Патни трошоци во земјата, износот: „32.901“ се заменува со износот: „22.901“, во позицијата 189 01-3-2 Трошоци за преведување, износот: „14.955“ се брише, во позицијата 190 01-3-2 Трошоци за работа на повремени членови на советот, износот: „99.700“ се заменува со износот: „29.700“, во позицијата 191 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „29.910“ се заменува со износот: „9.910“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „8.018.871“ се заменува со износот: „7.863.871“, а во ставката Вкупно раздел 10 (позиции 185 до 191) износот: „8.018.871“ се заменува со износот: „7.863.871“;

7) во раздел 12 Сојузен секретаријат за народна одбрана, основна намена 02 Народна одбрана и општествена самозаштита, во позицијата 223 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата година, износот: „121.229.617.000“ се заменува со износот: „117.022.600.000“, во ставката Вкупно основна намена 02 износот: „122.665.297.000“ се заменува со износот: „118.458.280.000“, а во ставка-

та Вкупно раздел 12 (позиции 223 до 224) износот: „122.665.297.000“ се заменува со износот: „118.458.280.000“;

8) во раздел 13 Сојузен секретаријат за внатрешни работи, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 228 01-3-2 За определени потреби, износот: „299.100.000“ се заменува со износот: „99.100.000“, во позицијата 245 01-3-3 Опрема на бригадата на милицијата, износот: „74.092.055“ се заменува со износот: „24.092.055“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „1.611.781.107“ се заменува со износот: „1.361.781.107“, а во ставката Вкупно раздел 13 (позиции 225 до 245), износот: „1.611.781.107“, се заменува со износот: „1.361.781.107“;

9) во раздел 14 Сојузен секретаријат за финансии, глава 1 Секретаријат, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 247 01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и на сојузните организации, износот: „257.824.311“ се заменува со износот: „177.824.311“, во позицијата 251 01-3-2 Трошоци за работа на царинската комисија, износот: „49.805“ се заменува со износот: „29.850“, во позицијата 252 01-3-2 Трошоци за преведување, износот: „64.805“ се брише, во позицијата 254 01-3-2 Надомести на надворешните соработници, износот: „119.640“ се заменува со износот: „19.640“, во позицијата 260 01-3-2 Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата, износот: „897.300.000“ се заменува со износот: „1.106.099.631“, во позицијата 261 01-3-2 Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии, износот: „29.910.000“ се заменува со износот: „18.750.000“, во позицијата 264 01-3-3 Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија, износот: „58.823“ се заменува со износот: „36.823“, а во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1.278.188.009“ се заменува со износот: „1.395.620.835“.

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 04 — Трансферни средства на други општествено-политички заедници, во позицијата 267 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, износот: „6.209.100.000“ се заменува со износот: „6.126.970.000“, во позицијата 268 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Република Македонија, износот: „2.830.000.000“ се заменува со износот: „2.792.570.000“, во позицијата 269 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора износот: „2.301.200.000“ се заменува со износот: „2.270.760.000“, а во ставката Вкупно основна намена 04, износот: „20.833.700.000“ се заменува со износот: „20.683.700.000“;

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 06 — Други општи општествени потреби, во позицијата 276 06-11 Надомест за покрите на трошоците на Службата на општественото книговодство за работите на евиденција, работите на контрола и информативно-аналитичките работи, износот: „233.298.000“ се заменува со износот: „220.698.000“, а во ставката Вкупно основна намена 06, износот: „233.298.000“ се заменува со износот: „220.698.000“.

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 07 — Средства за резерви на федерацијата, во позицијата 277 07-1 Издвојување во постојаната резерва на федерацијата, износот: „343.366.800“ се заменува со износот: „193.366.800“, а во ставката Вкупно основна намена 07, износот: „737.657.369“ се заменува со износот: „587.657.369“;

Во глава 1 Секретаријат, основна намена 08 — Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, во позицијата 287 08-4-2 Придонес за Меѓународното здружение за развој (IDA), износот: „268.000.000“ се заменува со износот: „168.000.000“, во позицијата 289 08-4-2 Придонес за Меѓународната финансиска корпорација износот: „18.300.000“ се брише, во по-

зидијата 290 08-4-2 Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за обнова и развој износот: „52.600.000“ се брише, во позицијата 291 08-4-2 Учество на СФРЈ во I пополнување на средствата на Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (IFAD), износот: „6.800.000“ се брише, во позицијата 292 08-4-2 Општо зголемување на влогот на СФРЈ во капиталот на Меѓународната банка, износот: „364.000.000“ се заменува со износот: „209.600.000“, во позицијата 293 08-4-2 Посебно зголемување на капиталот на Меѓународната банка, износот: „80.000.000“ се заменува со износот: „71.400.000“, во ставката Вкупно основна намена 08, износот: „3.168.600.000“ се заменува со износот: „2.818.300.000“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „37.471.743.378“ се заменува со износот: „36.926.276.204“;

Во глава 2 Сојузен девизен инспекторат, Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 300 01-3-2 Набавка на опрема, износот „598.200“ се заменува со износот: „398.200“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „58.007.454“ се заменува со износот: „57.807.454“, во ставката Вкупно глава 2 износот: „58.007.454“ се заменува со износот: „57.807.454“, а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 246 до 302), износот: „37.529.750.832“ се заменува со износот: „36.934.083.658“;

10) во раздел 15 Сојузен секретаријат за надворешна трговија, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 307 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно време за дактилографи по норма, хонорарни соработници, стручни комисији и работни групи, износот: „299.100“ се заменува со износот: „99.100“, во позицијата 308 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим, износот: „299.100“ се заменува со износот: „99.100“, во позицијата 310 01-3-2 Трошоци за странски и домашни делегации, износот: „2.991.000“ се заменува со износот: „2.191.000“ во позицијата 311 01-3-2 Надомести за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и странски публикации износот: „99.700“ се заменува со износот: „39.700“, во позицијата 314 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „398.800“ се заменува со износот: „98.800“, во позицијата 315 01-3-2 Трошоци за програмата за усовршување на работниците, износот: „289.130“ се заменува со износот: „89.130“, во позицијата 316 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „199.400“ се заменува со износот: „149.400“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „33.651.291“ се заменува со износот: „33.841.291“, а во ставка Вкупно раздел 15 (позиции 303 до 316) износот: „83.651.291“ се заменува со износот: „81.841.291“;

11) во раздел 16 Сојузен секретаријат за пар и општи стопански работи, глава 1 Секретаријат, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 320 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството, износот: „598.200“ се заменува со износот: „448.200“, во позицијата 322 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „428.710“ се заменува со износот: „328.710“ во позицијата 324 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „448.650“ се брише, во позицијата 325 01-3-2 Патни трошоци во земјата, износот: „1.395.800“ се заменува со износот: „695.800“, во позицијата 326 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци, износот: „19.940“ се брише, во позицијата 328 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења, износот: „4.985.000“ се заменува со износот: „3.985.000“ во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „47.618.714“ се заменува со износот: „45.200.124“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „47.618.714“ се заменува со износот: „45.200.124“;

Во Глава 2 Сојузен пазарен инспекторат, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 334 01-3-2 Надомести на овластените организации и на стручните лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат, износот: „1.694.900“ се заменува со износот: „1.194.000“, во позицијата 335 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „199.400“ се брише, во позицијата 338 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка, износот: „79.760“ се брише, во позицијата 339 01-3-2 Надомести за вештачење и експертизи, износот: „997.000“ се заменува со износот: „677.000“, во позицијата 340 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „448.650“ се заменува со износот: „337.387“, во позицијата 341 01-3-2 Набавка на стручни публикации, износот: „99.700“ се заменува со износот: „39.700“, во позицијата 342 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата, износот: „3.788.600“ се заменува со износот: „2.788.600“, во позицијата 344 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството, износот: „348.950“ се заменува со износот: „198.950“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „44.722.429“ се заменува со износот: „42.302.006“, а во ставката Вкупно глава 2, износот: „44.722.429“ се заменува со износот: „42.302.006“;

Во Глава 3 Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 351 01-3-2 Студии, анализи и списанија, износот: „149.550“ се заменува со износот: „100.550“, во позицијата 352 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка на опрема, износот: „1.595.200“ се заменува со износот: „920.000“, во позицијата 353 01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството, износот: „108.673“ се брише, во позицијата 355 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „291.124“ се заменува со износот: „101.424“, во позицијата 356 01-3-4 За определени потреби, износот: „330.635.957“ се заменува со износот: „210.635.957“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „365.801.264“ се заменува со износот: „244.778.721“, а во ставката Вкупно глава 3 износот: „365.801.294“ се заменува со износот: „244.778.721“;

Во глава 4 Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 367 01-3-4 Средства за определени потреби, износот: „757.720.000“ се заменува со износот: „710.520.673“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „787.486.432“ се заменува со износот: „740.287.105“, во ставката Вкупно глава 4, износот: „787.486.432“ се заменува со износот: „740.287.105“, а во ставката Вкупно раздел 16 (позиции 317 до 367) износот: „1.245.628.896“ се заменува со износот: „1.072.567.956“;

12) во раздел 17 Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, глава 1 Секретаријат, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 373 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „498.500“ се заменува со износот: „198.500“, во позицијата 377 01-3-2 Надомести според член 294 од Законот за основите на системот на државната управа, износот: „159.520“ се заменува со износот: „59.520“, во позицијата 378 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународни состаноци и други потфати, износот: „299.100“ се заменува со износот: „99.100“, во позицијата 379 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „34.895“ се заменува со износот: „24.895“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „24.443.449“ се заменува со износот: „23.833.449“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „24.443.449“ се заменува со износот: „23.833.449“;

Во глава 2 Завод за унапредување на сојузната управа, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 383 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „79.760“ се заменува со износот: „29.760“, во позицијата 385 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации, износот: „99.700“ се заменува со износот: „49.700“, во позицијата 386 01-3-2 Трошоци за издавање на билтен на Заводот, износот: „229.310“ се заменува со износот: „99.310“, во позицијата 387 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии, износот: „49.850“ се заменува со износот: „9.850“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „5.846.408“ се заменува со износот: „5.576.408“, а во ставката Вкупно глава 2 износот: „5.846.408“ се заменува со износот: „5.576.408“;

Во Глава 3 Завод за информатика на сојузните органи, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 392 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „59.820“, се заменува со износот: „19.820“, во позицијата 394 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавањето и чувањето на документациониот и информативниот материјал, износот: „348.950“ се заменува со износот: „198.950“, во позицијата 396 01-3-2 Трошоци за изработка на проектот на информациониот систем, износот: „239.100“ се заменува со износот: „199.100“, во позицијата 397 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „8.973.000“ се заменува со износот: „7.273.000“, во позицијата 398 01-3-2 Специјализации — стручно усовршување во странство, износот: „298.103“ се заменува со износот: „98.103“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „30.809.294“ се заменува со износот: „23.619.294“, а во ставката Вкупно глава 3 износот: „30.809.294“ се заменува со износот: „23.619.294“;

Во глава 4 Финансирање на програмите за работа на самостојните институции и организации, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 404 01-3-2 Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито, износот: „249.250“, се заменува со износот: „149.250“, а во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „27.453.392“ се заменува со износот: „27.353.392“, во ставката Вкупно глава 4 износот: „27.453.392“ се заменува со износот: „27.353.392“, а во ставката Вкупно раздел 17 (позиции 368 до 405), износот: „88.552.543“ се заменува со износот: „85.382.543“;

13) во разделот 18 Сојузен секретаријат за информации, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 410 01-3-2 Трошоци за престој на странски гости и публицисти, износот: „3.988.000“ се заменува со износот: „3.888.000“, во позицијата 411 01-3-2 Државни посети — странски новинари во придружба, износот: „1.595.200“ се заменува со износот: „1.195.200“, во позицијата 413 01-3-2 Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачката дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет, износот: „3.988.000“ се заменува со износот: „3.788.000“, во позицијата 415 01-3-2 Претсметка на трошоците на КК Пула, износот: „2.352.920“ се заменува со износот: „2.155.320“, во позицијата 416 01-3-2 Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу невврзаните земји во развој, износот: „348.950“ се заменува со износот: „198.950“, во позицијата 417 01-3-2 Дополнение и замена на опрема, износот: „272.181“ се заменува со износот: „72.181“, во позицијата 418 01-3-3 Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото информации, изложби, посебни акции, оперативни фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информа-

ивно-пропагандниот материјал, износот: „32.901.000“ се заменува со износот: „29.161.000“, во позицијата 419 01-3-3 Откуп на периодични публикации наменети за странство, износот: „49.850.000“ се заменува со износот: „43.662.100“, во позицијата 420 01-3-3 Радиопрограма за странство, износот: „104.685.000“ се заменува со износот: „101.239.030“, во позицијата 421 01-3-3 Радиоемисии, репортажи и ТВ стории за странство, износот: „2.991.000“ се заменува со износот: „1.491.000“, во позицијата 423 01-3-3 Трошоци за изработка на „Филмски новости“, износот: „23.628.900“ се заменува со износот: „21.644.100“, во позицијата 425 01-3-3 Информирање на странската јавност преку радио и телевизија, износот: „19.940.000“ се заменува со износот: „12.825.000“, во позицијата 426 01-3-3 Меѓународен прес-центар во Белград, износот: „8.673.900“ се заменува со износот: „7.993.900“, во позицијата 427 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „11.565.200“ се заменува со износот: „10.265.200“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „504.201.843“ се заменува со износот: „477.000.573“, а во ставката Вкупно раздел 18 (позиции 406 до 429), износот: „504.201.843“ се заменува со износот: „477.000.573“;

14) во раздел 19 Сојузен комитет за енергетика и индустрија, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 433 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата, износот: „1.794.600“, се заменува со износот: „794.600“, во позицијата 434 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „1.937.171“ се заменува со износот: „1.137.171“, во позицијата 435 01-3-2 Надомести за работа на членовите на комисии и на соработниците, износот: „299.100“ се заменува со износот: „99.100“, во позицијата 436 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот, износот: „398.800“ се заменува со износот: „248.800“, во позицијата 439 01-3-2 Набавка на опрема износот: „209.370“ се брише, во позицијата 440 01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија, износот „1.112.650“ се заменува со износот: „312.650“, во позицијата 441 01-3-2 Изработка на стручни анализи износот: „498.500“ се заменува со износот: „198.500“, во позицијата 442 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „543.365“ се заменува со износот: „243.365“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „80.015.230“ се заменува со износот: „76.255.860“, а во ставката „Вкупно раздел 19 (позиции 430 до 442), износот: „80.015.230“ се заменува со износот: „76.255.860“;

15) во раздел 20 Сојузен комитет за земјоделство, основна намена 01 — Средства за работата на органите на управата, во позицијата 449 01-3-2 Надомест за работа на членовите на посебни комисии, износот: „418.740“ се заменува со износот: „318.740“, во позицијата 453 01-3-2 Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата, износот: „4.187.400“, се заменува со износот: „187.400“, во позицијата 454 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството, износот: „2.791.600“ се заменува со износот: „2.091.600“, во позицијата 457 01-3-2 Надомести за надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини, износот: „329.010“ се заменува со износот: „129.010“, во позицијата 464 01-3-2 За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот развој во 1982 година, износот: „2.592.200“ се заменува со износот: „1.992.200“, во позицијата 466 01-3-2 Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството, износот: „1.694.900“ се заменува со износот: „1.494.900“, во позицијата 467 01-3-2 Следење, утврдување и спроведување на

соработка со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисии, а посебно со земјите во развој, износот: „1,395.800“ се заменува со износот: „695.800“, во позицијата 463 01-3-2 Набавка и дополнење на опрема износот: „1,595.200“ се заменува со износот: „595.200“, во позицијата 476 01-3-2 Надомести за работа ноќе и во денови на државни празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини, износот: „498.500“ се заменува со износот: „348.500“, во позицијата 479 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „997.100“ се заменува со износот: „797.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „158.257.798“ се заменува со износот: „150.407.798“, а во ставката Вкупно раздел 20 (позиции 443 до 479) износот: „158.257.798“ се заменува со износот: „150.407.798“;

16) во раздел 21 Сојузен комитет за сообраќај и врски, глава 1 Комитет, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 485 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „2.492.500“ се заменува со износот: „2.360.546“, во позицијата 489 01-3-2 Членарини на меѓународните организации, износот: „15.453.500“ се заменува со износот: „12.573.500“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „433.704.970“ се заменува со износот: „430.693.016“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „433.704.970“ се заменува со износот: „430.693.016“;

во глава 3 Сојузна управа за радиоврски основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата во позицијата 532 01-3-2 Надомести за работа подолга од полното работно време и ноќна работа, износот: „274.175“ се заменува со износот: „124.175“, во позицијата 538 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „448.650“ се заменува со износот: „248.650“, во позицијата 540 01-3-2 Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати износот: „24.925“ се брише, во позицијата 542 01-3-2 Трошоци за одвоен живот од семејството, износот: „79.760“, се брише, во позицијата 545 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „199.400“ се заменува со износот: „99.400“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „35.205.067“ се заменува со износот: „34.650.382“, а во ставката Вкупно глава 3 износот: „35.205.067“ се заменува со износот: „34.650.382“;

во глава 4 Сојузен воздухопловен инспекторат, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 549 01-3-2 Трошоци за користење на авиони и автомобили, износот: „3.205.355“ се заменува со износот: „2.525.355“, во позицијата 551 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка, износот: „29.910“ се брише, во позицијата 552 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „1.844.450“ се заменува со износот: „1.094.450“, во позицијата 553 01-3-2 Надомест за работа на надворешни соработници, износот: „49.850“ се заменува со износот: „20.000“, во позицијата 554 01-3-2 Патни и селидбени трошоци, износот: „1.994.000“ се заменува со износот: „1.194.000“, во позицијата 555 01-3-2 Набавка и дополнење на опрема, износот: „1.884.450“ се заменува со износот: „844.450“, во позицијата 556 01-3-2 Трошоци за преведување, износот: „39.880“ се брише, во позицијата 558 01-3-2 Трошоци за стручно образование, износот: „79.760“ се заменува со износот: „30.000“, во позицијата 559 01-3-2 Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници, износот: „49.850“ се брише, во позицијата 561 01-3-2 Надомест за превоз на работниците на работа и од работа, износот: „208.373“ се заменува со износот: „148.373“, во позицијата 562 01-3-2 Студии и анализи, износот: „49.850“ се брише, во позицијата 563 01-3-2 Членарини и котизации, износот: „99.700“ се заменува со износот: „30.000“, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „34.230.001“ се заменува со износот: „30.621.201“, во ставката Вкупно глава 4, износот:

„34.230.001“ се заменува со износот: „30.621.201“, а во ставката Вкупно раздел 21 (позиции 480 до 564) износот: „1.176.127.999“ се заменува со износот: „1.168.952.560“;

17) во раздел 22 Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита, глава 1 — Комитет, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 568 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „3.329.980“ се заменува со износот: „2.329.980“, во позицијата 570 01-3-2 Патни трошоци на странски стручњаци и на домашните што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците и преговорите со странски делегации, дипломатски и други претставници, износот: „984.039“ се заменува со износот: „884.039“, во позицијата 572 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на Комитетот и на неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана, износот: „598.200“ се заменува со износот: „398.200“, во позицијата 575 01-3-2 Определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветните стручни институции, износот: „947.150“ се заменува со износот: „447.150“, во позицијата 576 01-3-2 Набавка и дополнење на опремата, износот: „697.900“ се заменува со износот: „297.900“, во позицијата 588 01-3-2 Материјално обезбедување и сместување на бегалци, износот: „7.280.094“ се заменува со износот: „5.280.094“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „163.333.480“ се заменува со износот: „164.133.480“, а во ставката Вкупно Глава 1 износот: „163.333.480“ се заменува со износот: „164.133.480“;

во глава 2 Сојузно биро за работи на вработувањето, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 601 01-3-2 надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство, износот: „6.979.000“ се заменува со износот: „6.219.000“, во позицијата 602 01-3-2 Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи износот: „650.314“ се заменува со износот: „360.314“, во позицијата 603 01-3-2 Службени патувања во земјата, износот: „1.395.800“ се заменува со износот: „1.195.800“, во позицијата 604 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа, износот: „19.940“ се брише, во позицијата 605 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „1.994.000“ се заменува со износот: „1.694.000“, во позицијата 607 01-3-2 Набавка и дополнење на опрема, износот: „299.100“ се брише, во позицијата 608 01-3-2 Образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство, износот: „1.744.750“ се заменува со износот: „1.244.750“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „35.938.859“ се заменува со износот: „33.659.819“, во ставката Вкупно глава 2 износот: „35.938.859“ се заменува со износот: „33.659.819“, а во ставката Вкупно Раздел 22 (позиции 565 до 609) износот: „204.272.339“ се заменува со износот: „197.793.299“;

18) во раздел 23 Сојузен комитет за прашања на борците и на воените инвалиди, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 613 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „214.355“ се заменува со износот: „64.355“, во позицијата 615 01-3-2 Преведување на инвалидски и други исправи и материјали од странски јазици, износот: „42.871“ се заменува со износот: „12.871“, во позицијата 617 01-3-3 — Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци, износот: „2.941.150“ се заменува со износот: „1.441.150“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „11.933.084“ се заменува со износот: „10.253.084“, во ставката Вкупно раздел 23 (позиции 610 до 624) износот: „27.727.116.084“ се заменува со износот: „27.725.436.084“;

19) во раздел 24 Сојузен комитет за законодавство Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 628 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството, износот: „169.490“ се заменува со износот: „90.000“, во позицијата 631 01-3-2 Надомести за надворешни соработници износот: „199.400“ се заменува со износот: „99.400“, во позицијата 632 01-3-2 — Комисијата за правни прашања на СЕВ, износот: „398.800“ се заменува со износот: „200.800“, во ставката Вкупно основна намена 01 — износот: „16.804.435“ се заменува со износот: „16.426.945“, а во ставката Вкупно раздел 24 (позиции 625 до 632), износот: „16.804.435“ се заменува со износот: „16.426.945“;

20) во раздел 25 Сојузна управа за царини — основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 641 01-3-2 Одржување на згради, рампи и други објекти, износот: „2.941.150“ се заменува со износот: „1.941.150“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1.522.551.601“ се заменува со износот: „1.521.551.601“, а во ставката Вкупно раздел 25 (позиции 633 до 651) износот: „1.522.551.601“ се заменува со износот: „1.521.551.601“;

21) во раздел 26 Сојузен завод за општествено планирање основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 653 01-3-2 Патни трошоци во странство износот: „498.500“ се заменува со износот: „50.500“, во позицијата 656 01-3-2 Периодични и други публикации, износот: „498.500“ се брише, во позицијата 657 01-3-2 Надомести на надворешни соработници и трошоци за анкети, износот: „498.500“ се заменува со износот: „300.000“, во позицијата 658 01-3-2 Набавка и дополнење на опрема износот: „1.794.600“ се заменува со износот: „80.000“, во позицијата 660 01-3-2 Методолошки истражувања, износот: „3.398.773“ се брише, во позицијата 662 01-3-2 Издавање на Билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“, износот: „4.028.877“ се заменува со износот: „3.528.877“, во позицијата 663 01-3-2 Методолошки истражувања, износот: „3.398.773“ се заменува со износот: „2.398.773“, во позицијата 664 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „199.400“ се заменува со износот: „100.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 — износот: „65.802.000“ се заменува со износот: „60.844.500“, а во ставката Вкупно раздел 26 (позиции 652 до 664), износот: „65.802.000“ се заменува со износот: „60.844.500“;

22) во раздел 27 Сојузна заедница за работи на цените основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 674 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „79.780“ се брише, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „18.924.057“ се заменува со износот: „18.844.297“, а во ставката Вкупно раздел 27 (позиции 665 до 676) износот: „18.924.057“ се заменува со износот: „18.844.297“;

23) во раздел 28 Сојузен завод за статистика, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 691 01-3-3 Трошоци за попис на населението, домаќинствата и станите, износот: „64.904.700“ се заменува со износот: „24.904.700“, во ставката Вкупно основна намена 01 — износот: „235.525.298“ се заменува со износот: „195.525.298“, а во ставката Вкупно раздел 28 (позиции 677 до 692), износот: „235.525.298“ се заменува со износот: „195.525.298“;

24) во раздел 29 Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 695 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „1.134.586“ се заменува со износот:

„848.916“, во позицијата 697 01-3-2 Дополнение и замена на опрема, износот: „498.500“ се заменува со износот: „198.500“, во позицијата 701 01-3-3 Трошоци за подготовката за заминување на стручњаци, за партиципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој, износот: „44.865.000“ се заменува со износот: „34.865.000“, во позицијата 702 01-3-3 Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови износот: „4.536.350“ се заменува со износот: „3.536.350“, во позицијата 703 01-3-3 Културно-просветна соработка со земјите во развој, износот: „10.967.000“ се заменува со износот: „8.467.000“, во позицијата 705 01-3-3 Меѓународни преговори и заседанија на мешовити комитети, патни трошоци во земјата и во странство, износот: „4.985.000“ се заменува со износот: „3.985.000“, во позицијата 707 01-3-3 Надомести за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија, износот: „49.850“ се заменува со износот: „39.850“, во позицијата 709 01-3-3 Информативна дејност, износот: „2.492.500“ се заменува со износот: „1.492.500“, во позицијата 710 01-3-3 Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на невработените земји на подрачјето на науката и технологијата, износот: „4.985.000“ се заменува со износот: „3.485.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „302.645.332“ се заменува со износот: „285.049.662“, а во ставката Вкупно раздел 29 (позиции 693 до 711) износот: „302.645.332“ се заменува со износот: „285.049.662“;

25) во раздел 30 Сојузен хидрометеоролошки завод, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 717 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „348.950“ се заменува со износот: „285.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „182.451.000“ се заменува со износот: „182.387.050“, а во ставката Вкупно раздел 30 (позиции 712 до 731) износот: „182.451.000“ се заменува со износот: „182.387.050“;

26) во раздел 32 Сојузен завод за патенти, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 747 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „498.500“ се заменува со износот: „100.000“, во позицијата 749 01-3-2 Печатење на патенен гласник, износот: „1.296.100“ се заменува со износот: „1.096.100“, во позицијата 758 01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво, износот: „393.815“ се заменува со износот: „193.815“, во позицијата 759 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „39.880“ се заменува со износот: „19.880“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „45.475.164“ се заменува со износот: „44.656.664“, а во ставката Вкупно раздел 32 (позиции 743 до 759) износот: „45.475.164“ се заменува со износот: „44.656.664“;

27) во раздел 34 Сојузен геолошки завод, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 792 01-3-2 Набавка на опрема, износот: „237.286“ се брише, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „16.289.983“ се заменува со износот: „16.052.697“, а во ставката Вкупно раздел 34 (позиции 786 до 794) износот: „16.289.983“ се заменува со износот: „16.052.697“;

28) во раздел 36 Сервис за давање услуги за потребите за репрезентација на сојузните органи, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 809 01-3-2 Трошоци за одржување на објектите и опремата, износот: „94.715.000“ се заменува со износот: „74.715.000“, во позицијата 810 01-3-2 Трошоци за одржување и

унапредување на Ловно-шумското стопанство „Јелен“, Белград, износот: „34.895.000“ се заменува со износот: „31.895.000“, во позицијата 811 01-3-2 Трошоци за одржување и унапредување на Ловно-шумското стопанство „Копривница“, Бугојно, износот: „4.486.500“ се заменува со износот: „3.738.500“, во позицијата 813 01-3-3 Работа во врска со народната одбрана, износот: „1.994.000“ се заменува со износот: „600.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „266.953.729“ се заменува со износот: „241.859.729“, а во ставката Вкупно раздел 36 (позиции 806 до 813) износот: „266.953.729“ се заменува со износот: „241.859.729“;

29) во раздел 37 Сервис за административни и сметководствени работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации основна намена 01 — Средства за работа на органите, во позицијата 814 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците износот: „77.466.903“ се заменува со износот: „20.098.851“, во позицијата 815 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „12.961.000“ се заменува со износот: „2.558.898“, во позицијата 816 01-3-1

Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „699.894“ се заменува со износот: „141.498“, во позицијата 817 01-3-2 Трошоци за франкирање на пошта износот: „2.791.600“ се заменува со износот: „496.831“, во позицијата 818 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал, износот: „2.592.200“ се заменува со износот: „16.541“, во позицијата 819 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време и нокна работа износот: „2.991.000“ се заменува со износот: „2.413.006“ и во позицијата 821 01-3-2 Набавка на опрема износот: „9.970.000“ се заменува со износот: „711.298“. Во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „109.670.997“ се заменува со износот: „26.436.973“ а во ставката Вкупно раздел 37 (позиции 814 до 821) износот: „109.670.997“, се заменува со износот: „26.436.973“.

По раздел 37 се додаваат два нови раздела, и тоа:

„Раздел 37а Сервис за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации, со следната состојба на позициите:

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

позиција 814а — 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците —	23,118.922
„ 815а — 01-2 Средства за материјални трошоци — — — —	3.601.208
„ 816а — 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите — — — — —	558.396
„ 821а — Набавка на опрема — — — — —	2,977.302
Вкупно основна намена 01	30,255.828
Вкупно раздел 37а	30,255.828

Раздел 37б. Сервис за биротехнички работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

позиција 814б — 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците —	34,248.130
„ 815б — 01-2 Средства за материјални трошоци — — — —	6.800.894
„ 817б — 01-3-2 Трошоци за франкирање на поштата — —	2,294.719
„ 818б — 01-3-2 Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал — — — — —	2,275.659
„ 819б — 01-3-2 Надомест за работа подолга од полното работно време и за нокна работа — — — — —	577.994
„ 820б — 01-3-2 Надомест за надворешни соработници — —	99.400
„ 821б — 01-3-2 Набавка на опрема — — — — —	5,281.400
Вкупно основна намена 01	51,578.196
Вкупно раздел 37б	51,578.196“;

30) во раздел 38 Управа на деловните згради на сојузните органи, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 825 01-3-2 Режики трошоци во врска со одржувањето на згради и опрема, износот: „204.385.000“ се заменува со износот: „154.385.000“, во позицијата 826 01-3-2 Набавка на опрема и реконструкција, износот: „95.213.500“ се заменува со износот: „90.213.500“, во позицијата 827 01-3-2 Осигурување на зградите и опремата износот: „11.964.000“ се заменува со износот: „7.964.000“, во позицијата 830 01-3-2 Работна облека, обувки и ХТЗ опрема, износот: „4.137.550“ се заменува со износот: „3.899.550“, во позицијата 831 01-3-2 Придонеси за користење на градско земјиште, износот: „9.970.000“ се заме-

нува со износот: „9.700.000“, во позицијата 833 01-3-2 Трошоци за воспоставување на специјална телефонска врска, износот: „6.979.000“ се заменува со износот: „5.979.000“, во позицијата 834 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „997.000“ се заменува со износот: „497.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „507.524.344“ се заменува со износот: „446.516.844“, а во ставката Вкупно раздел 38 (позиции 822 до 834) износот: „507.524.844“ се заменува со износот: „446.516.844“;

31) во раздел 39 Автосервис на сојузните органи, основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 836 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „3.108.646“

се заменува со износот: „2,608.646“, во позицијата 838 01-3-2 Набавка на резервни делови и трошоци за други намени, износот: „43,868.000“ се заменува со износот: „42,868.000“, во позицијата 839 01-3-2 Набавка на опрема и патнички возила, износот: „7,976.000“ се заменува со износот: „5,976.000“, во позицијата 840 01-3-2 Набавка на алати и уреди, износот: „1,096.700“ се заменува со износот: „500.000“, во позицијата 841 01-3-3 Набавка на транспортни средства за потреби на народната одбрана, износот: „15,952.000“ се заменува со износот: „13,952.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „141,521.159“ се заменува со износот: „135,424.459“, а во ставката Вкупно раздел 39 (позиции 835 до 841), износот: „141,521.159“ се заменува со износот: „135,424.459“;

32) во раздел 40 Служба за работите на преведувањето, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 846 01-3-2 Надомест за надворешни соработници, износот: „2,991.000“ се заменува со износот: „1,991.000“, во позицијата 848 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „658.020“ се заменува со износот: „558.020“, во позицијата 849 01-3-2 Стручно усовршување, специјализации на преведувачите за странски јазици, износот: „598.200“ се заменува со износот: „398.200“, во позицијата 852 01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „99.700“ се заменува со износот: „60.700“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „70,705.246“ се заменува со износот: „69,366.246“, а во ставката Вкупно раздел 40 (позиции 842 до 852), износот: „70,705.246“ се заменува со износот: „69,366.246“;

33) во раздел 42 Дополнителни средства на општествено-политичките и општествените организации, основна намена 06 — Други општоопштествени потреби, во позицијата 859 06-2 Меѓународна дејност, износот: „11,964.000“ се заменува со износот: „9,284.000“, во позицијата 860 06-2 Работи во врска со народната одбрана, износот: „1,794.600“ се заменува со износот: „1,544.600“, во позицијата 861 06-2 Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење, износот: „4,985.000“ се заменува со износот: „4,385.000“, во позицијата 862 06-2 Весникот „Комунист“, износот: „69,790.000“ се заменува со износот: „63,790.000“, во позицијата 863 06-2 Билтенот „Југословенски политички месечник“, износот: „3,489.500“ се заменува со износот: „3,089.500“, во позицијата 864 06-2 Програма за финансирање на издавачките дејности за странство, износот: „10,568.200“ се заменува со износот: „8,568.200“, во позицијата 865 06-2 Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец, износот: „19,940.000“ се заменува со износот: „16,940.000“, во позицијата 866 06-2 Издавање на собраните дела на Јосип Броз Тито, износот: „9,970.000“ се заменува со износот: „8,970.000“, во позицијата 868 06-2 Финансирање на програмата за работа, износот: „99,700.000“ се заменува со износот: „94,320.000“, во позицијата 869 06-2 За одржување на XI Меѓународен семинар на жените во Југославија, износот: „2,381.330“ се заменува со износот: „1,881.330“, во позицијата 870 06-2 Дотација на весникот „Борба“ износот: „113,658.000“ се заменува со износот: „107,521.000“, во позицијата 872 06-2 За списанието „Југословенски преглед“ — српскохрватско издание, износот: „4,935.000“ се заменува со износот: „3,985.000“, во позицијата 873 06-2 За списанието „Меѓународна политика“ — српскохрватско издание, износот: „3,988.000“ се заменува со износот: „3,188.000“, во позицијата 874 06-2 За списанието „Жената денес“, износот: „1,694.900“ се заменува со износот: „1,494.900“, во позицијата 875

06-2 Финансирање на програмата за работа на Југословенскиот сојуз за заштита на човековата средина, износот: „4,985.000“ се заменува со износот: „4,685.000“, во позицијата 876 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција „Месната заедница и семејството“, износот: „1,994.000“ се заменува со износот: „1,794.000“, во позицијата 877 06-2 Финансирање на посебно значајните меѓународни активности на општествените организации и на здруженијата на граѓани, износот: „997.000“ се заменува со износот: „597.000“, во позицијата 878 06-2 Финансирање на програмата за работа на Конференцијата, износот: „42,871.000“ се заменува со износот: „40,571.000“, во позицијата 881 06-2 За весникот „Младост“, износот: „14,755.600“ се заменува со износот: „13,955.600“, во позицијата 882 06-2 За списанието „Идеи“, износот: „3,688.900“ се заменува со износот: „3,388.900“, во позицијата 884 06-2 XI Конгрес на ССМЈ, износот: „13,958.000“ се заменува со износот: „12,958.000“, во позицијата 885 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот, износот: „28,813.300“ се заменува со износот: „27,613.300“, во позицијата 886 06-2 За весникот „4 јул“, износот: „8,973.000“ се заменува со износот: „8,273.000“, во позицијата 888 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претседателството, износот: „17,946.000“ се заменува со износот: „15,946.000“, во позицијата 889 06-2 Служба за потрага, износот: „1,694.900“ се заменува со износот: „1,494.900“, во позицијата 891 06-2 Работи во врска со народната одбрана, износот: „1,655.020“ се заменува со износот: „1,455.020“, во позицијата 892 06-2 Средба на младината на Црвениот крст, износот: „997.000“ се брише, во позицијата 893 06-2 Центарот за обука на кадрите на Црвениот крст и на Црвениот полумесец од земјите во развој и од неврзаните земји, како и во тие земји, износот: „2,991.000“ се заменува со износот: „2,791.000“, во позицијата 894 06-2 Меѓународна хуманитарна помош во случај на елементарни и други масовни несреќи, износот: „997.000“ се заменува со износот: „897.000“, во позицијата 895 06-2 Финансирање на програмата за работа на Лигата, износот: „2,991.600“ се заменува со износот: „2,591.600“, во позицијата 896 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот, износот: „847.450“ се заменува со износот: „747.450“, во позицијата 897 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот, износот: „10,368.800“ се заменува со износот: „9,568.800“, во позицијата 898 06-2 Изборна сојузна конференција во 1982 година, износот: „1,495.500“ се заменува со износот: „1,195.500“, во позицијата 899 06-2 Трошоци за меѓународни активности на подрачјето на физичката култура на Југославија, износот: „127,616.000“ се заменува со износот: „120,816.000“, во позицијата 900 06-2 Вонредни програми на спортските манифестации што се извршуваат само во 1982 година, износот: „30,508.200“ се заменува со износот: „28,908.200“, во позицијата 901 06-2 За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија, износот: „10,229.220“ се заменува со износот: „9,629.220“, во позицијата 902 06-2 За противпожарна заштита, износот: „1,111.655“ се заменува со износот: „1,011.655“, во ставката Вкупно основна намена 06-2, износот: „748,947.000“ се заменува со износот: „696,903.000“, а во ставката Вкупно раздел 42 (позиции 859 до 902) износот: „748,947.000“ се заменува со износот: „696,903.000“.

Член 4

Овие измени и дополнења влегуваат во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

912.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

Се прогласува Буџетот на федерацијата за 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година.

П бр. 246
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

БУЏЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА**И. ОПШТ ДЕЛ****Член 1**

Буџетот на федерацијата за 1983 година ги содржи:

- 1) изворните приходи на федерацијата во вкупен износ од 151.280.800.000 динари;
- 2) вкупните расходи со средствата на текуштата буџетска резерва и со износот што се издвојува во постојана буџетска резерва на федерацијата — во износ од 245.323.100.000 динари;
- 3) разликата помеѓу вкупниот износ на расходите и вкупниот износ на изворните приходи на федерацијата од 94.042.300.000 динари;
- 4) придонесите на републиките и автономните покраини — во вкупен износ од 94.042.300.000 динари.

Член 2

Во постојаната буџетска резерва на федерацијата се издвојува 128.185.000 динари од изворните приходи на федерацијата за 1983 година.

Член 3

Приходите по видовите, формите и потформите и расходите по основните намени се утврдуваат во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година во следните износи:

Б И Л А Н С**НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА**

Класификационен број		Износ		
на формата на приходите	на потформата на приходите	I. ПРИХОДИ		
на приходите	на потформата на приходите	на приходите	на потформата на приходите	на формата на приходите
1	2	3	4	5
Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење на услуги				
03-1	Данок на промет на производи			106.185.700.000
03-1-1	Дел од основниот данок на промет		106.185.700.000	
	Вкупно вид 03			106.185.700.000

1	2	3	4	5
Вид 05. Такси				
05-1	Административни такси			371,900.000
	05-1-1 Конзуларни такси	210,000.000		
	05-1-2 Царински такси	142,000.000		
	05-1-3 Други сојузни административни такси	19,900.000		
05-3	Судски такси			100.000
	Вкупно вид 05			372,000.000
Вид 06. Царина и посебни давачки				
06-1	Царина			22.796,500.000
06-2	Посебни увозни давачки и такси			16.222,600.000
	06-2-2 Посебни давачки за израмнување на даночното оптоварување	13.317,000.000		
	06-2-3 Посебни давачки за царинско евидентирање	2.901,600.000		
	06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магацини	4,000.000		
	Вкупно вид 06			39.019,100.000
Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи од органите на управата и други приходи				
07-2	Приходи од органите на управата			3.953,000.000
	07-2-1 Приходи од сојузните органи и организации	3.953,000.000		
07-4	Други приходи			1.751,000.000
	Вкупно вид 07			5.704,000.000
Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници				
08-1	Придонеси на републиките и автономните покраини			94.042,300.000
	08-1-1 Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	12.195,500.000		
	08-1-2 Придонес на Социјалистичка Република Македонија	5.273,200.000		
	08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Словенија	14.755,400.000		
	08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	23.058,300.000		
	08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска	25.215,500.000		
	08-1-6 Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора	2.013,400.000		
	08-1-7 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	11.083,300.000		
	08-1-8 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	447,700.000		
	Вкупно вид 08			94.042,300.000
	Вкупни приходи за распоред (вид 01 до 08)			245.323,100.000

Класификационен број		II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Износ	
распоредна група	распоредна подгрупа		распоредна подгрупа	распоредна група
1	2	3	4	5
		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата		
01-1		Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница		7.325.538.000
	01-1-1	Средства за лични доходи	7.125.575.000	
	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	199.963.000	
01-2		Средства за материјални трошоци		585.510.000
01-3		Средства за посебни намени		9.481.816.000
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	417.195.000	
	01-3-2	Други посебни намени	3.859.221.000	
	01-3-3	Средства за општи општествени потреби	4.421.059.000	
	01-3-4	Текушто финансирање на сојузните дирекции за стоковни резерви	984.341.000	
01-4		Нестопански инвестиции и средства за опрема		1.020.000.000
		Вкупно основна намена 01		18.412.864.000
		Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита		
02-1		Средства за Југословенската народна армија		150.581.200.000
	02-1-1	Средства за Југословенска народна армија во текуштата година	150.581.200.000	
	02-1-2	Средства за покривање на расходите врзани за вршење на услуги на корисници надвор од ЈНА	1.903.000.000	
		Вкупно основна намена 02		152.481.200.000
		Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници		
04-2		Дополнителни средства		24.268.707.000
	04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и автономните покраини	24.268.707.000	
		Вкупно основна намена 04		24.268.707.000
		Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности		
05-9		За боречко-инвалидска заштита		32.566.149.000
05-11		За пензиско и инвалидско осигурување		12.552.111.000
		Вкупно основна намена 05		45.118.260.000
		Основна намена 06. Други општи општествени потреби		
06-2		На општествено-политички организации		734.973.000
06-11		Надомест на Службата на општественото книговодство		197.906.000
		Вкупно основна намена 06		932.879.000

1	2	3	4	5
	Основна намена 07. Средства за резерви на федерацијата			
07-1	Издвојување во постојана буџетска резерва			128,185.000
07-2	Текушта буџетска резерва			155,133.000
	Вкупно основна намена 07			283,318.000
	Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата			
08-4	Обврски по кредити			3.825,872.000
08-4-2	Други обврски од поранешни години	3.825,872.000		
	Вкупно основна намена 08			3.825,872.000
	Вкупно распоредени и нараспоредени приходи			245.323,100.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ**Член 4**

Расходите во износ од 245,323,100.000 динари, што се искажани по основните намени во Билансот на приходите и расходите на Буџетот на федерацијата за 1983 година, се распоредуваат по носителите, корисниците и по поблиски намени во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1983 година

Број на редна позиција	Распо- редна група или под- група	Основна и поблиска намена	Износ	
			Позиција	Основна намена
1	2	3	4	5

РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СФРЈ**Глава 1. Претседателство****Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата**

1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	63.777.000	
2	01-2	Средства за материјални трошоци	902.000	
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	10.979.000	
4	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	588.000	
5	01-3-2	Патни трошоци	1.500.000	
6	01-3-2	Канцелариски материјал	1.500.000	
7	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1.200.000	
8	01-3-2	Трошоци за репрезентација	700.000	
9	01-3-2	Патувања и посети	11.838.000	
10	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	55.000	
11	01-3-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	600.000	
12	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	10.201.000	
13	01-3-2	Трошоци за услуги	40.000	
14	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	750.000	
15	01-3-2	Набавка на службена и работна облека	80.000	
16	01-3-2	Дополнение на опремата и инвентарот	550.000	
17	01-3-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	100.000	

1	2	3	4	5
18	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	80.000	
		Вкупно основна намена 01		105,440.000
		Вкупно Глава 1		105,440.000
Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
19	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	22,896.000	
20	01-2	Средства за материјални трошоци	13,000.000	
21	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	80.000	
22	01-3-2	Дополнение на инвентарот	493.000	
23	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	3,000.000	
24	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	439.000	
25	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	2,000.000	
26	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	800.000	
27	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на специјалниот воз	14,423.000	
		Вкупно основна намена 01		57,131.000
		Вкупно Глава 2		57,131.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 27)		162,571.000

РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ**Глава 1. Собрание на СФРЈ****Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

28	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	224,970.000	
29	01-2	Средства за материјални трошоци	2,600.000	
30	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	229,016.000	
31	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	7,548.000	
32	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	7,914.000	
33	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	1,700.000	
34	01-3-2	Трошоци за работа на делегати и собраниски тела	35,246.000	
35	01-3-2	Набавка на домашни и странски книги	274.000	
36	01-3-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	1,350.000	
37	01-3-2	Издавање на стенографски белешки	1,681.000	
38	01-3-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	3,300.000	
39	01-3-2	Трошоци на парламентарни делегации	6,600.000	
40	01-3-2	Трошоци за репрезентација	770.000	
41	01-3-2	Набавка на облека и обувки	901.000	
42	01-3-2	Членски влог за Интерпарламентарната унија	995.000	
43	01-3-2	Услуги извршени од други	880.000	
44	01-3-2	Трошоци за одржување на возниот парк	8,600.000	

1	2	3	4	5
45	01-3-2	Трошоци на печатницата	7.200.000	
46	01-3-2	Набавка на опрема и адаптација	3.200.000	
47	01-3-2	Партиципација за запазување на основните музејски поставки на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	1.980.000	
48	01-3-2	Изработка на теми, анализи и елаборати	110.000	
49	01-3-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	15.221.000	
50	01-3-2	Трошоци на Комисијата за следење на спроведувањето на Законот за здружениот труд	340.000	
51	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и на работнички деца на Југославија	400.000	
52	01-3-2	Уредување и наместување на станови за службени потреби	1.600.000	
53	01-3-2	Трошоци за спроведување на избор и отповик	250.000	
54	01-3-2	Прослава на 40-годишнината од II Заседание на АВНОЈ	5.000.000	
Вкупно основна намена 01				569,646.000
Вкупно Глава 1				569,646.000

Глава 2. Биро за претставки и поплаки**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

55	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	14.683.000	
56	01-2	Средства за материјални трошоци	242.000	
57	01-3-2	Помош на странки	60.000	
58	01-3-2	Дополнение на опремата и инвентарот	55.000	
Вкупно основна намена 01				15,040.000
Вкупно Глава 2.				15,040.000

Глава 3. Секретаријат за законодавство на Собранието на СФРЈ**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

59	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8.587.000	
60	01-2	Средства за материјални трошоци	195.000	
61	01-3-2	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.894.000	
Вкупно основна намена 01				10,676.000
Вкупно Глава 3				10,676.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 61)				595,362.000

РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА**Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

62	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	23.480.000	
63	01-2	Средства за материјални трошоци	485.000	
64	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на лица со посебен статус	45.806.000	
65	01-3-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	974.000	
66	01-3-2	Патни трошоци во земјата	164.000	

1	2	3	4	5
67	01-3-2	Патни трошоци во странство	40.000	
68	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	565.000	
69	01-3-2	Претплата на информативни материјали и друго	500.000	
70	01-3-2	Трошоци за репрезентација	90.000	
71	01-3-2	Надомест на трошоците на членовите на Советот на федерацијата за користење на дел од станот за вршење на службени работи	555.000	
72	01-3-2	Набавка на облека и обувки	120.000	
73	01-3-2	Набавка на опрема	60.000	
		Вкупно основна намена 01		72.839.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 62 до 73)		72.839.000

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ

Глава 1. Сојузен извршен совет

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

74	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	117.756.000	
75	01-2	Средства за материјални трошоци	2.683.000	
76	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	26.728.000	
77	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.338.000	
78	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	250.000	
79	01-3-2	Канцелариски материјал	225.000	
80	01-3-2	Претплати на печат, списанија и публикации	901.000	
81	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци на функционерите	2.253.000	
82	01-3-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	3.000.000	
83	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница	3.200.000	
84	01-3-2	Патни трошоци во странство	19.446.000	
85	01-3-2	Потрошен материјал и инвентар	225.000	
86	01-3-2	Печатење и умножување на материјали за седници	9.012.000	
87	01-3-2	Набавка на опрема	13.519.000	
88	01-3-2	Средства за потребите на работата на Комисијата на СЕВ	2.253.000	
89	01-3-2	Трошоци за репрезентација	3.000.000	
90	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	11.000.000	
91	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	563.000	
92	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	563.000	
93	01-3-2	Трошоци за техничките служби на Сојузниот извршен совет	300.000	
94	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	2.991.000	
95	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	1.400.000	
96	01-3-2	Трошоци за работа на Советот за стопански развој и економска политика	3.000.000	
97	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за човечката средина и просторното уредување и станбените и комуналните работи	5.500.000	
98	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	500.000	

1	2	3	4	5
99	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	770.000	
100	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со UNESCO	5,633.000	
101	01-3-2	Југословенска помош на Меѓународната програма за развој на комуникациите при UNESCO	2,080.000	
102	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма на геолошката корелација	1,085.000	
103	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	3,000.000	
104	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	24,280.000	
105	01-3-2	Стипендии	240.000	
106	01-3-2	Уредување и опремање на службени станови	1,900.000	
107	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	1,351.000	
108	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународниот фонд на Организацијата на Обединетите нации за помош на децата (UNICEF)	1,378.000	
109	01-3-2	Придонес на СФРЈ на UNICEF	9,887.000	
110	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство	563.000	
111	01-3-2	Придонес на СФРЈ на Организацијата на Обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO)	26,708.000	
112	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта	360.000	
113	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура	1,000.000	
114	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за туризам	1,000.000	
115	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за имотни односи	500.000	
116	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација	250.000	
117	01-3-2	Средства за работа на фондот на солидарноста со невразаните земји и со земјите во развој	1,600.000	
118	01-3-3	Средства за работа на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“	47,000.000	
119	01-4	Нестопански инвестиции и средства на опрема	1,020,000.000	
Вкупно основна намена 01				1,382,191.000
Вкупно Глава 1				1,382,191.000

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

120	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3,240.000	
121	01-2	Средства за материјални трошоци	107.000	
122	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	22.000	
123	01-3-2	Трошоци за репрезентација	7.000	
124	01-3-2	Набавка на службена облека	18.000	
Вкупно основна намена 01				3,394.000
Вкупно Глава 2				3,394.000

1	2	3	4	5
Глава 3. Служба за персонални работи				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
125	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4,112.000	
126	01-2	Средства за материјални трошоци	186.000	
127	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	24,367.000	
Вкупно основна намена 01				28,665.000
Вкупно Глава 3				28,665.000
Глава 4. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
128	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10,428.000	
129	01-2	Средства за материјални трошоци	450.000	
130	01-3-2	Трошоци за надомести за унапредување и организација на работата	40.000	
131	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	21,870.000	
Вкупно основна намена 01				32,588.000
Вкупно Глава 4				32,588.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 74 до 131)				1.446,838.000
РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
132	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	19,354.000	
133	01-2	Средства за материјални трошоци	1,070.000	
134	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	11,804.000	
135	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	504.000	
136	01-3-2	Трошоци за постапка	250.000	
137	01-3-2	Издавање на Збирката на одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија	647.000	
138	01-3-2	Патни трошоци во странство	70.000	
139	01-3-2	Дневници на возачи	60.000	
140	01-3-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	150.000	
141	01-3-2	Набавка на облека и обувки	15.000	
142	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	100.000	
143	01-3-2	Трошоци за престој на делегации	100.000	
144	01-3-2	Трошоци за репрезентација	120.000	
145	01-3-2	Трошоци за одржување на меѓународни европски конференции на уставните судови	150.000	
146	01-3-2	Трошоци по повод обележувањето на 20-годишнината од постоењето и работата на Уставниот суд на Југославија	500.000	
Вкупно основна намена 01				34,894.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 132 до 146)				34,894.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
147	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	20,833.000	
148	01-2	Средства за материјални трошоци	2,950.000	
149	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	10,219.000	
150	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	336.000	
151	01-3-2	Издавање на Збирката на судски одлуки	400.000	
152	01-3-2	Патни трошоци во земјата	150.000	
153	01-3-2	Патни трошоци во странство	165.000	
154	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	22.000	
155	01-3-2	Трошоци за судска постапка	28.000	
156	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	200.000	
157	01-3-2	Текушто одржување на зградата и инвентарот	139.000	
158	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	135.000	
159	01-3-2	Трошоци за репрезентација	100.000	
160	01-3-2	Награди и надомести на судиите-поротници	34.000	
161	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	50.000	
Вкупно основна намена 01				35,761.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 147 до 161)				35,761.000
РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
162	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8,698.000	
163	01-2	Средства за материјални трошоци	620.000	
164	01-3-2	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	5,987.000	
165	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	744.000	
166	01-3-2	Патни трошоци во странство	62.000	
167	01-3-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	50.000	
168	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	33.000	
169	01-3-2	Патни трошоци во земјата	100.000	
170	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	293.000	
171	01-3-2	Трошоци за репрезентација	40.000	
172	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
Вкупно основна намена 01				16,647.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 162 до 172)				16,647.000
РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
173	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5,951.000	
174	01-2	Средства за материјални трошоци	385.000	
175	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,225.000	

1	2	3	4	5
176	01-3-2	Трошоци за процесна и извршна постапка и застапување во земјата	30.000	
177	01-3-2	Трошоци за водење на процеси во странство и патни трошоци	358.000	
178	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	20.000	
179	01-3-2	Трошоци за репрезентација	5.000	
180	01-3-2	Трошоци за состаноци	170.000	
181	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	
		Вкупно основна намена 01		9,154.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 173 до 181)		9,154.000

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

182	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	4,732.000	
183	01-2	Средства за материјални трошоци	609.000	
184	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2,251.000	
185	01-3-2	Надомест за одвосн живот од семејството	84.000	
186	01-3-2	Трошоци за советувања и семинари	40.000	
187	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	10.000	
188	01-3-2	Набавка на спрема	50.000	
189	01-3-2	Трошоци за репрезентација	33.000	
190	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 01		7,829.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 182 до 190)		7,829.000

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

191	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10,060.000	
192	01-2	Средства за материјални трошоци	326.000	
193	01-3-2	Патни трошоци во земјата	26.000	
194	01-3-2	Трошоци за работа на повремени членови на советот	33.000	
195	01-3-2	Набавка на опрема	10.000	
		Вкупно основна намена 01		10,455.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 191 до 195)		10,455.000

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

196	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	614,416.000	
197	01-2	Средства за материјални трошоци	78,862.000	
198	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	34,540.000	
199	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	1,300.000	
200	01-3-2	Трошоци за репрезентација	1,600.000	
201	01-3-2	Трошоци за делегации	16,899.000	

1	2	3	4	5
202	01-3-2	Трошоци за разграничување во соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право	3,146.000	
203	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци на групата на неврзаните земји	4,810.000	
204	01-3-2	Трошоци за учество на домашна делегација на Конференцијата за европска безбедност и соработка	1,521.000	
205	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврски	15,772.000	
206	01-3-2	Трошоци за привремено сместување	7,886.000	
207	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	2,028.000	
208	01-3-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	2,800.000	
209	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	175,135.000	
210	01-3-2	За потребите на документацијата	10,139.000	
211	01-3-2	Дополнување и замена на опремата	4,985.000	
212	01-3-2	Научноистражувачки работи, студии и анализи	45,064.000	
213	01-3-2	Стручна обука на кадри за службата за дрски	498.000	
214	01-3-3	Лични и материјални расходи на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	2,744,391.000	
215	01-3-3	Обврски по ануитети за купени згради на кредит за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	85,622.000	
216	01-3-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	3,000.000	
217	01-3-3	Физичко и техничко обезбедување	2,816.000	
218	01-3-3	За информативна дејност меѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	7,886.000	
219	01-3-3	Трошоци за репрезентација и депортација на југословенски граѓани од странство	3,245.000	
220	01-3-3	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	3,320.000	
221	01-3-3	Разна помош во согласност со принципите на меѓународната солидарност	2,816.000	
222	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	2,456.000	
223	01-3-3	Стручно образование на кадрите	6,000.000	
224	01-3-3	Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните сили на ООН на Блискиот Исток	5,227.000	
225	01-3-3	Трошоци за финансирање на Центарот за стратешки истражувања	30,000.000	
226	01-3-3	Трошоци за одржавање на VI Заседание на конференцијата на ОН за трговија и развој (UNCTAD)	100,000.000	
Вкупно основна намена 01				4.018.240.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 196 до 226)				4.018.240.000
РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
Основна намена 02 — Народна одбрана и општествена самозащита				
227	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во тековната година	150.581.200.000	
228	02-1-2	Средства за покривање на расходите за вршење на услуги на корисниците надвор од Југословенската народна армија	1.900.000.000	
Вкупно основна намена 02				152.481.200.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 227 до 228)				152.481.200.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
229	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.196.734.000	
230	01-2	Средства за материјални трошоци	109.670.000	
231	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	952.000	
232	01-3-2	За определени потреби	1.124.316.000	
233	01-3-2	Набавка на облека и обувки	21.934.000	
234	01-3-2	Школување на кадри	13.160.000	
235	01-3-2	Здравствена превентива за осигуравање на работниците и еднократна помош според член 37 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежност на сојузните органи на управата	1.200.000	
236	01-3-2	Трошоци за одржување на зградите	10.139.000	
237	01-3-2	Службени трошоци и отпремнина	8.225.000	
238	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	12.300.000	
239	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	1.900.000	
240	01-3-2	Трошоци за Центарот за образование на работници	3.000.000	
241	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	2.000.000	
242	01-3-2	Обврски според член 43 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	25.000.000	
243	01-3-3	Надомест на личните доходи и на другите расходи на работниците за обезбедување на вработените во дипломатските и конзуларните претставништва	76.215.000	
244	01-3-3	Трошоци за транзитно-прифатниот центар за бегалци	2.400.000	
245	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	19.000.000	
246	01-3-3	Средства за работа на Институтот за безбедност и општествена самозаштита	56.330.000	
247	01-3-3	Средства за трошоците на Институтот за безбедност и општествена самозаштита во врска со давањето услуги на странски служби и на трети лица во земјата	35.000.000	
248	01-3-3	Опрема за бригадата на милицијата	74.000.000	
Вкупно основна намена 01				2.793.475.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 229 до 248)				2.793.475.000

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ**Глава 1. Секретаријат****Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата**

249	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	89.069.000	
250	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и организации	199.963.000	
251	01-2	Средства за материјални трошоци	4.000.000	
252	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.090.000	
253	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	220.000	
254	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.595.000	

1	2	3	4	5
255	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	850.000	
256	01-3-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	300.000	
257	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	400.000	
258	01-3-2	За определени потреби	789.000	
259	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	995.000	
260	01-3-2	Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии	18.500.000	
261	01-3-3	Надомест за национализиран имот во земјата	3.000.000	
262	01-3-3	Надомест и провизија на Службата на општествено-то книговодство	12.000.000	
263	01-3-3	Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија	40.000	
264	01-3-3	Трошоци на Комисијата за ревалоризација на основните средства	30.000	
265	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	54.000	
Вкупно основна намена 01				330.895.000
Основна намена 04 — Трансферни средства за други општествено-политички заедници				
266	04-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	7.009.596.000	
267	04-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Македонија	3.194.928.000	
268	04-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора	2.636.172.000	
269	04-2	Дополнителни средства за Социјалистичка Автономна Покраина Косово	9.750.411.000	
270	04-2	Посебни дополнителни средства за Социјалистичка Автономна Покраина Косово	1.677.600.000	
Вкупно основна намена 04				24.268.707.000
Основна намена 05 — Обврски во финансирањето на општествените дејности				
271	05-9	Дополнителни наменски средства за Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Црна Гора за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	833.700.000	
272	05-9	Средства за бенефицирани пензии на воени лица во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	2.516.400.000	
273	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	1.990.800.000	
274	05-9	Дополнителни средства за исплата на воените пензии	7.211.211.000	
Вкупно основна намена 05				12.552.111.000
Основна намена 06 — Други општо општествени потреби				
275	06-11	Надомест за покрите на трошоците на Службата за општественото книговодство за работите на евиденцијата, работите на контролата и информативно-аналитичките работи	197.906.000	
Вкупно основна намена 06				197.906.000
Основна намена 07 — Средства за резервите на федерацијата				
276	07-1	Издвојување во постојаната резерва на федерацијата	128.185.000	
277	07-2	Текушта буџетска резерва	155.133.000	
Вкупно основна намена 07				283.318.000

1	2	3	4	5
		Основна намена 08 — Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата		
278	08-4-2	Обврски по странски заеми и за национализиран странски имот	51,100.000	
279	08-4-2	За отплата на кредити за земјоделските вишоци користени за финансирање на Сојузниот буџет за 1965 и на Сојузниот буџет за 1966 година	230,000.000	
280	08-4-2	Преземена обврска на САП Косово за отплата на странскиот заем во хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенац“	235,600.000	
281	08-4-2	Отплата на кредитот на Народната банка на Југославија во врска со постојаните сојузни стоковни резерви за 1977 година	453,600.000	
282	08-4-2	Средства за исплата на курсните разлики од поранешните години	588,072.000	
283	08-4-2	Отплата на кредитот одобрен за извршување на програмата на постојаните сојузни стоковни резерви во 1978 година	517,500.000	
284	08-4-2	Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајниците за територијата на СР Црна Гора	217,200.000	
285	08-4-2	Придонес за Меѓународното здружение за развој IDA	200,800.000	
286	08-4-2	Членски влог за Интер-американската банка	292,000.000	
287	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој	83,100.000	
288	08-4-2	Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во капиталот на Меѓународната банка	127,800.000	
289	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка	581,400.000	
290	08-4-2	III пополнување на средствата на Африканскиот фонд за развој	217,200.000	
291	08-4-2	Членски влог на СФРЈ за заедничкиот фонд за примарни производи	30,500.000	
		Вкупно основна намена 08		3.825,872.000
		Вкупно глава 1		41.458,809.000

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

292	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	64,255.000	
293	01-2	Средства за материјални трошоци	3,300.000	
294	01-3-2	Надомести за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати на републиките	30.000	
295	01-3-2	Патни трошоци на девизните инспектори во земјата	4,200.000	
296	01-3-2	Закуп и одржување на деловните простории	3,000.000	
297	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,231.000	
298	01-3-2	Набавка на опрема	60.000	
299	01-3-2	Трошоци за репрезентација	6.000	
300	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	110.000	
		Вкупно основна намена 01		76,192.000
		Вкупно глава 2		76,192.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 249 до 300)		41.535,001.000

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

301	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	72,610.000	
302	01-2	Средства за материјални трошоци	5,858.000	

1	2	3	4	5
303	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	755.000	
304	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	84.000	
305	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време на дактилографи по норма, на хонорарни со-работници, стручни комисији и на работни групи	112.000	
306	01-3-2	Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим	112.000	
307	01-3-2	Научна и информационо-документациона и советодавна работа на одделни институции	135.000	
308	01-3-2	Трошоци за странски и домашни делегации	2,475.000	
309	01-3-2	Надомести за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и на странски публикации	44.000	
310	01-3-2	Набавка на облека и обувки	22.000	
311	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	21,815.000	
312	01-3-2	Трошоци за програми за усовршување на работниците	100.000	
313	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	169.000	
Вкупно основна намена 01				104,291.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 301 до 313)				104,291.000

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

314	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	42,780.000	
315	01-2	Средства за материјални трошоци	3,900.000	
316	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	663.000	
317	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	300.000	
318	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	210.000	
319	01-3-2	Патни трошоци во странство	320.000	
320	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	300.000	
321	01-3-2	Патни трошоци во земјата	800.000	
322	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	50.000	
323	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	4,328.000	
324	01-3-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата за стопанските движења	4,500.000	
325	01-3-2	Трошоци за печатење на бонови за купување на бензин и на дизел гориво	52,778.000	
326	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	80.000	
Вкупно основна намена 01				111,009.000
Вкупно Глава 1				111,009.000

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

327	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	49,658.000	
-----	--------	---	------------	--

1	2	3	4	5
328	01-2	Средства за материјални трошоци	2,800.000	
329	01-3-2	Надомести за продолжена работа и за работа во денови на државните празници	300.000	
330	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
331	01-3-2	Надомести за вештачење и експертизи	760.000	
332	01-3-2	Надомести на овластените организации и на стручните лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	1,350.000	
333	01-3-2	Трошоци за контрола на квалитетот	850.000	
334	01-3-2	Закупи	1,300.000	
335	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	
336	01-3-2	Набавка на опрема	380.000	
337	01-3-2	Набавка на стручни публикации	450.000	
338	01-3-2	Патни трошоци на пазарни инспектори во земјата	3,373.000	
339	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
340	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	200.000	
341	01-3-2	Набавка на службена облека и обувки	500.000	
Вкупно основна намена 01				62,003.000
Вкупно Глава 2				62,003.000

Глава 3. Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

342	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	33,276.000	
343	01-2	Средства за материјални трошоци	4,300.000	
344	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	1,300.000	
345	01-3-2	Трошоци за репрезентација	21.000	
346	01-3-2	Студии, анализи и списанија	100.000	
347	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот и за набавка на опрема	1,000.000	
348	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	320.000	
349	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	200.000	
350	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	115.000	
351	01-3-4	За определени потреби	235,286.000	
Вкупно основна намена 01				275,918.000
Вкупно Глава 3				275,918.000

Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

352	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	32,038.000	
353	01-2	Средства за материјални трошоци	2,600.000	
354	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	59.000	
355	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	1,100.000	
356	01-3-2	Трошоци за репрезентација	15.000	

1	2	3	4	5
357	01-3-2	Трошоци за одржување и набавка на опрема	900.000	
358	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	150.000	
359	01-3-2	Студии, анализи и списанија	500.000	
360	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	70.000	
361	01-3-4	Средства за определени потреби	749,055.000	
		Вкупно основна намена 01		786,487.000
		Вкупно Глава 4		786,487.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 314 до 361)		1,235,417.000

РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

362	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	25,336.000	
363	01-2	Средства за материјални трошоци	1,392.000	
364	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични приманија на функционерите	777.000	
365	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	252.000	
366	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	1,352.000	
367	01-3-2	Патни трошоци во странство	200.000	
368	01-3-2	Преведување од странски јазици на замошници и документи	20.000	
369	01-3-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	56.000	
370	01-3-2	Трошоци во врска со изработка на прописи	259.000	
371	01-3-2	Надомести според член 294 од Законот за основите на системот на државната управа	60.000	
372	01-3-3	Учество во финансирањето на меѓународни состаноци и други потфати	100.000	
373	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	28.000	
		Вкупно основна намена 01		29,832.000
		Вкупно Глава 1		29,832.000

Глава 2. Завод за унапредување на сојузната управа

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

374	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8,665.000	
375	01-2	Средства за материјални трошоци	282.000	
376	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	84.000	
377	01-3-2	Патни трошоци во странство	30.000	
378	01-3-2	Набавка на стручна литература	6.000	
379	01-3-2	Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации	50.000	
380	01-3-2	Трошоци за издавање Билтен на Заводот	6.000	
381	01-3-2	Трошоци за изработка на елаборати и студии	10.000	

1	2	3	4	5
382	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	157.000	
		Вкупно основна намена 01		9,290.000
		Вкупно Глава 2		9,290.000

Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи

383	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	22,691.000	
384	01-2	Средства за материјални трошоци	2,468.000	
385	01-3-2	Надомести за надоврешни соработници	40.000	
386	01-3-2	Патни трошоци во странство	20.000	
387	01-3-2	Набавка на стручна литература	300.000	
388	01-3-2	Материјални трошоци во врска со издавањето и чувањето на документационен и информационен материјал	200.000	
389	01-3-2	Трошоци за работа на електронскиот сметач	1,341.000	
390	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти на информатичкиот систем	200.000	
391	01-3-2	Набавка на опрема	8,219.000	
392	01-3-2	Специјализации — стручно усовршување во странство	100.000	
		Вкупно основна намена 01		35,579.000
		Вкупно Глава 3		35,579.000

Глава 4. Финансирање на програмите за работа на самостојните институции и организации

393	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	4,547.000	
394	01-3-2	Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	901.000	
395	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија	17,855.000	
396	01-3-2	Средства за наградата АВНОЈ	3,566.000	
397	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „МОША ПИЈАДЕ“	2,253.000	
398	01-3-2	Средства за работа на комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	169.000	
399	01-3-2	Средства за обележување на животниот пат и делото на Цемал Биедик	1,000.000	
400	01-3-2	Награда „Едвард Кардељ“	1,500.000	
		Вкупно основна намена 01		31,791.000
		Вкупно Глава 4		31,791.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 362 — 400)		106,492.000

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

401	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	49,929.000	
402	01-2	Средства за материјални трошоци	1,838.000	

1	2	3	4	5
403	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	787.000	
404	01-3-2	Претплата за печат, списанија и публикации	1,300.000	
405	01-3-3	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	4,300.000	
406	01-3-2	Државни посети на странски новинари во придружба	1,315.000	
407	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	5,538.000	
408	01-3-2	Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачката дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	3,300.000	
409	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	1,430.000	
410	01-3-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји во развој	220.000	
411	01-3-2	Дополнение и замена на опрема	79.000	
412	01-3-3	Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропагандниот материјал	29,532.000	
413	01-3-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	48,300.000	
414	01-3-3	Радиопрограма за странство	114,400.000	
415	01-3-3	Радиосесии и репортажи и ТВ студии за странство	1,640.000	
416	01-3-3	Новинско-агенциски услуги	198,317.000	
417	01-3-3	Трошоци за изработка на Филмски новости	23,900.000	
418	01-3-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и исељеници во странство	17,900.000	
419	01-3-3	Информирање на странската јавност преку радио и телевизија	14,200.000	
420	01-3-3	Меѓународен прес-центар во Белград	9,033.000	
421	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	11,500.000	
422	01-3-3	Општонародна одбрана и општествена самозаштита во системот на јавното информирање	15,000.000	
423	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Радио Југославија	5,800.000	
424	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Новинската агенција ТАНЈУГ	1,800.000	
Вкупно основна намена 01				561,158.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 401 до 424)				561,158.000

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

425	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	46,069.000	
426	01-2	Средства за материјални трошоци	2,229.000	
427	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	777.000	

1	2	3	4	5
428	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	800.000	
429	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,000.000	
430	01-3-2	Надомести за работа на членовите на комисији и на соработниците	110.000	
431	01-3-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	300.000	
432	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	33,968.000	
433	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	100.000	
434	01-3-2	Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	350.000	
435	01-3-2	Изработка на стручни анализи	220.000	
436	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	275.000	
		Вкупно основна намена 01		86,198.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 425 и 436)		86,198.000
РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО				
Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата				
437	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	110,352.000	
438	01-2	Средства за материјални трошоци	3,900.000	
439	01-2	Средства за материјални трошоци на граничните станици	14,000.000	
440	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	825.000	
441	01-3-2	Придонес за светската програма за храната WEP	8,695.000	
442	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството	900.000	
443	01-3-2	Надомести за работа на членовите на посебните комисији	360.000	
444	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	150.000	
445	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	65.000	
446	01-3-2	Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштита на растенијата	200.000	
447	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	2,000.000	
448	01-3-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	500.000	
449	01-3-2	За одржување на семинари, курсеви и подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштита на растенијата	1,900.000	
450	01-3-2	Надомести на надворешните соработници во областа на заштита на растенијата на граничните премини	300.000	
451	01-3-2	За следење на движењето на карантинските болести и на штетниците во областа на заштита на растенијата	900.000	
452	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	4,616.000	
453	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	200.000	
454	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во областа на заштита на растенијата на граничните премини	300.000	
455	01-3-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување да се воведе во производството семе на посадочен материјал	3,200.000	
456	01-3-2	Надомест на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата	400.000	

1	2	3	4	5
457	01-3-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот развој во 1983 година	2,500.000	
458	01-3-2	Обработување и печатење на упатство за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	1,300.000	
459	01-3-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	1,700.000	
460	01-3-2	Следење, утврдување и спроведување на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисии, а посебно со земјите во развој	786.000	
461	01-3-2	Набавка и дополние на опремата	672.000	
462	01-3-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активни супстанции на пестицидите	500.000	
463	01-3-2	Трошоци за работа на комисиите на работните тела на Комитетот	500.000	
464	01-3-2	Дијагностика на вирусните заболувања	400.000	
465	01-3-2	Доработка на интегралните мерки за заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за спречување на растителните болести и штетниците	1,000.000	
466	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	398.000	
467	01-3-2	Учество во изработката на иницијативната програма за утврдување на причините и за преземање на мерки за санација на масовното сушење на поважни видови дрвја	500.000	
468	01-3-2	Надомести за работа које и во деновите на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини	428.000	
469	01-3-2	Надомест за работа које и во деновите на државните празници во областа на заштита на растенијата на граничните премини	393.000	
470	01-3-2	Придонес на меѓународниот фонд за развој на земјоделството и ИФАД	7,560.000	
471	01-3-2	Учество во изработката на публикацијата „Производството и аграрна политика“ — книга II	200.000	
472	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за земјоделство за аграрна политика	1,500.000	
473	01-3-2	Трошоци за финансирање на подготовките за одржување на XXV заседание на Мешовитата комисија за подготовка на спогодбата за рибарство во водите на Дунав во Југославија	1,000.000	
474	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	900.000	
Вкупно основна намена 01				176,000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 437 до 477)				176,000.000

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Глава 1. Комитет

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

475	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	48,565.000	
476	01-2	Средства за материјални трошоци	2,700.000	
477	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични доходи на работниците	751.000	
478	01-3-2	Изработка на технички прописи	600.000	
479	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	700.000	
480	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,500.000	
481	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисијата	250.000	

1	2	3	4	5
482	01-3-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	900.000	
483	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	100.000	
484	01-3-2	Членарини на меѓународните организации	12,948.000	
485	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југореги- стот врз работите од интерес за федерацијата	2,702.000	
486	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	600.000	
487	01-3-2	Средства за определени потреби	685.000	
488	01-3-2	Трошоци за седниците на Комитетот	350.000	
489	01-3-2	Надомест за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	400.000	
490	01-3-2	Одржување на редовниот воздушен сообраќај Бел- град-Тирана и обратно	16,000.000	
491	01-3-2	Одржување на редовниот воздушен сообраќај Бел- град-Малта и обратно	16,500.000	
492	01-3-2	Надомест за работата на аеродромите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	12,400.000	
493	01-3-2	Средства за редовното заседание на Постојаната комисија на СЕВ	2,000.000	
494	01-3-3	За безбедноста на пловидбата во поморскиот сооб- раќај	100,000.000	
495	01-3-3	За безбедноста на пловидбата во речниот сообраќај	105,030.000	
496	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	500.000	
497	01-3-3	Средства за работа на Геоманетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата	26,000.000	
498	01-3-3	Средства за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	139,900.000	
Вкупно основна намена 01				492,080.000
Вкупно Глава 1				492,080.000

Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето

Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата

499	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	639,442.000
500	01-2	Средства за материјални трошоци	5,500.000
501	01-3-2	Трошоци за погон	90,900.000
502	01-3-2	Закупи	2,300.000
503	01-3-2	Трошоци за користење на авионите	18,000.000
504	01-3-2	Надомести за работа ноќе и во денови на држав- ните празници и за продолжена работа	19,000.000
505	01-3-2	Надомести на надворешни соработници	170.000
506	01-3-2	Трошоци за користење на возила	13,000.000
507	01-3-2	Трошоци за осигурување	8,420.000
508	01-3-2	Патни трошоци во земјата	11,000.000
509	01-3-2	Трошоци на печатницата	800.000
510	01-3-2	Набавка на облека и обувки	3,000.000
511	01-3-2	Трошоци на банкарската провизија	2,500.000
512	01-3-2	Патни трошоци во странство	900.000
513	01-3-2	Членарини на меѓународните и на други органи- зации	279.000

1	2	3	4	5
514	01-3-2	Набавка на средства за заштита при работата	1,700.000	
515	01-3-2	Дополнение на инвентарот	3,000.000	
516	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	40,000.000	
517	01-3-2	Чување и обезбедување на имотот	4,000.000	
518	01-3-2	Лекарски прегледи, контрола на летачите-техничари и на возачите	2,800.000	
519	01-3-2	Набавка на училиа и на учебници за обука	500.000	
520	01-3-2	Трошоци за репрезентација	50.000	
521	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти	1,200.000	
522	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	2,500.000	
523	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	250.000	
		Вкупно основна намена 01		871,211.000
		Вкупно Глава 2		871,211.000

Глава 3. Сојузна управа за радиоврски

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

524	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	39,306.000	
525	01-2	Средства за материјални трошоци	1,200.000	
526	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	200.000	
527	01-3-2	Одржување на контролно-мерните центри	600.000	
528	01-3-2	Осигурување на имотот	1,600.000	
529	01-3-2	Набавка и дополнење на опремата	300.000	
530	01-3-2	Трошоци за возниот парк	583.000	
531	01-3-2	Патни трошоци во земјата	600.000	
532	01-3-2	Патни трошоци во странство	250.000	
533	01-3-2	Набавка на облека и обувки	35.000	
534	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	25.000	
535	01-3-2	Информационо-документациона обработка на податоци	532.000	
536	01-3-2	Трошоци на текуштото и инвестиционото одржување на 1/6 од деловниот простор во КМС Риека	250.000	
537	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	750.000	
538	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Вкупно основна намена 01		46,331.000
		Вкупно Глава 3		46,331.000

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

539	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	26,867.000	
540	01-2	Средства за материјални трошоци	3,000.000	
541	01-3-2	Трошоци за користење на авиони и автомобили	3,000.000	
542	01-3-2	Набавка на облека и обувки	300.000	
543	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	30.000	

1	2	3	4	5
544	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,280.000	
545	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	50.000	
546	01-3-2	Патни и селидбени трошоци	1,016.000	
547	01-3-2	Набавака и дополнение на опрема	987.000	
548	01-3-2	Трошоци за преведување	40.000	
549	01-3-2	Трошоци за организирање на советувања	11.000	
550	01-3-2	Трошоци за стручно образование	35.000	
551	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници	50.000	
552	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	
553	01-3-2	Надомест за превоз на работниците на работа и од работа	173.000	
554	01-3-2	Членарини и котизации	150.000	
555	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 01		37,021.000
		Вкупно Глава 4		37,021.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 475 до 555)		1.446,643.000

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Глава 1. Комитет

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

556	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	69,535.000	
557	01-2	Средства за материјални трошоци	1,200.000	
558	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	778.000	
559	01-3-2	Патни трошоци во странство	2,330.000	
560	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,100.000	
561	01-3-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашните што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците и преговорите со дипломатски и други претставници	1,000.000	
562	01-3-2	Надомест за работа на членовите на постојаните стручни комисии	500.000	
563	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана	450.000	
564	01-3-2	Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудот и на санитарната инспекција	165.000	
565	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	61,490.000	
566	01-3-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветните стручни институции	500.000	
567	01-3-2	Набавка и дополнение на опрема	300.000	
568	01-3-2	Превод на материјали од странски јазици	110.000	
569	01-3-2	Набавка на стручна литература	100.000	
570	01-3-2	Надомести на работниците со неполно работно време и на надворешните соработници	1,400.000	
571	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето санитарен надзор на границата	250.000	

1	2	3	4	5
572	01-3-2	Закуп и одржување на деловните простории за граничен санитарен надзор	1,000.000	
573	01-3-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	200.000	
574	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	3,500.000	
575	01-3-2	Трошоци за анализа на лековите	495.000	
576	01-3-2	Трошоци во врска со вршењето санитарен надзор на границата	1,900.000	
577	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	630.000	
578	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	150.000	
579	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалците	8,000.000	
580	01-3-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функцијата на федерацијата што ќе се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита	18,000.000	
581	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурејубличките води	1,200.000	
582	01-3-2	Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за координација на работата на сојузните органи врз реализацијата на одлукта на светската конференција на Меѓународната година на жените на ООН	1,100.000	
583	01-3-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	105.000	
584	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја	1,300.000	
585	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	1,000.000	
586	01-3-3	Финансирање на активноста спрема југословенските работници на работа во странство	8,043.000	
587	01-3-3	Средства за првомајските награди	2,200.000	
588	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	200.000	
589	01-3-3	Придонес за Фондот на ОН за популациони активности	555.000	
Вкупно основна намена 01				190 786 000
Вкупно Глава 1				190,786.000

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

590	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	28,045.000
591	01-2	Средства за материјални трошоци	2,900.000
592	01-3-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комиси	513.000
593	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	3,000.000
594	01-3-2	Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	400.000
595	01-3-2	Службени патувања по земјата	1,350.000
596	01-3-2	Патни трошоци во странство	1,900.000
597	01-3-2	Набавка на стручна литература	100.000

1	2	3	4	5
598	01-3-2	Образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	1,003.000	
599	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	89.000	
		Вкупно основна намена 01		39,280.000
		Вкупно Глава 2		39,280.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 556 до 599)		233,066.000

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

600	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	10,078.000	
601	01-2	Средства за материјални трошоци	429.000	
602	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	855.000	
603	01-3-2	Патни трошоци во странство	75.000	
604	01-3-2	Патни трошоци во земјата	148.000	
605	01-3-2	Преведување на инвалидски и други исправи и материјали од странски јазици	20.000	
606	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	105.000	
607	01-3-3	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	1,900.000	
		Вкупно основна намена 01		13,610.000

Основна намена 05 — Обврски во финансирањето на општествените дејности

608	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	22,442,248.000	
609	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	7,550,500.000	
610	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	1,055,700.000	
611	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	829,500.000	
612	05-11	Средства за боречки додаток	97,100.000	
613	05-11	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувања	461,200.000	
614	05-11	Инвалидски примања на корисници во странство	79,900.000	
615	05-11	Трошоци за пренесување на исплатите и за евиденција за корисниците на основните права на републиката и покраината	50,000.000	
		Вкупно основна намена 05		32,566,149.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 600 до 615)		32,579,759.000

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

616	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	19,366.000	
617	01-2	Средства за материјални трошоци	1,000.000	
618	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	774.000	
619	01-3-2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите тела	448.000	

1	2	3	4	5
620	01-3-2	Трошоци за репрезентација	25.000	
621	01-3-2	Надомести на надворешни соработници	110.000	
622	01-3-2	Комисија за правни прашања на СЕВ	227.000	
		Вкупно основна намена 01		21,950.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24. (позиции 616 до 622)		21,950.000

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

623	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.824.803.000	
624	01-2	Средства за материјални трошоци на Сојузната управа за царини	23.000.000	
625	01-2	Средства за материјални трошоци на царинарниците	150.000.000	
626	01-3-2	Закупи	18.357.000	
627	01-3-2	Надомести на штети според чл. 252, 283 и 356 од Царинскиот закон	560.000	
628	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	
629	01-3-2	Надомести за работа врз царинење надвор од седиштето на царинарницата	2.200.000	
630	01-3-2	Одржување на згради, рампи и други објекти	2.200.000	
631	01-3-2	Набавка на облека и обувки	28.727.000	
632	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	1.800.000	
633	01-3-2	Трошоци за одржување на електронскиот сметачки центар	28.000.000	
634	01-3-2	Трошоци за спречување на царински деликти, за експлоатација и одржување на техниката	12.500.000	
635	01-3-2	Трошоци на интернатот	1.000.000	
636	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи на работниците	70	
637	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите	334.000	
638	01-3-2	Трошоци за осигурување на работниците	2.200.000	
639	01-3-2	Надомест за прекувремена работа во царинарниците	168.000	
640	01-3-2	Награда за откривање на царински прекршоци	2.800.000	
641	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	3.950.000	
		Вкупно основна намена 01		2.106.069.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 25. (позиции 623 до 641)		2.106.069.000

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

642	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	64.053.000	
643	01-2	Средства за материјални трошоци	6.800.000	
644	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.595.000	
645	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	
646	01-3-2	Надомести на надворешни соработници и трошоци за анкети	300.000	
647	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	650.000	

1	2	3	4	5
648	01-3-2	Стручни консултации и советувања	500.000	
649	01-3-2	Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	3,192.000	
650	01-3-2	Методолошки истражувања	2,700.000	
651	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	
		Основна намена 01		79,940.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 642 до 651)		79,940.000

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

652	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	24,130.000	
653	01-2	Средства за материјални трошоци	1,350.000	
654	01-3-2	Трошоци за печатење на публикации	60.000	
655	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	183.000	
656	01-3-2	Набавка на опрема	170.000	
657	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Советот на Заедницата за работите на цените	1,717.000	
658	01-3-2	Трошоци за стручна соработка со органите на заедниците за цени на републиките и на покраините	120.000	
659	01-3-2	Трошоци за изработка на материјали врз разработката на претстојните подзаконски прописи	70.000	
660	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	84.000	
661	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	30.000	
662	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	50.000	
		Вкупно основна намена 01		27,964.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 652 до 662)		27,964.000

РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

663	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	176,338.000	
664	01-2	Средства за материјални трошоци	13,000.000	
665	01-3-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	150.000	
666	01-3-2	Патни трошоци во странство	400.000	
667	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	22.000	
668	01-3-2	Трошоци за статистичките истражувања	4,157.000	
669	01-3-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	9,000.000	
670	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	7,500.000	
671	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	630.000	
672	01-3-2	Закупи	12,576.000	
673	01-3-2	Закуп на машини за автоматска обработка на податоци	3,960.000	
674	01-3-2	Трошоци за стручно издигање на кадрите	500.000	
675	01-3-2	Надомест за продолжена работа	800.000	
676	01-3-3	Трошоци за попис на населението, домаќинствата и станите	55,199.000	

1	2	3	4	5
677	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	200.000	
		Вкупно основна намена 01		281,432.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 28. (поз. 663 до 677)		281,432.000

**РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА
НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧ-
КА СОРАБОТКА**

**Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата**

678	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40,568.000	
679	01-2	Средства за материјални трошоци	3,492.000	
680	01-3-2	Надомест за двоен живот од семејството	168.000	
681	01-3-2	Дополнение и замена на опрема	200.000	
682	01-3-2	Членарини за меѓународни организации	125,622.000	
683	01-3-2	Придонес на Претставништвото на ООН во Југо- славија	7,976.000	
684	01-3-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југосла- вија	566,801.000	
685	01-3-3	Трошоци за подготовка за заминување на струч- њаци, за participации во платите на југословен- ските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој	39,000.000	
686	01-3-3	Изработка на студии, експертизи, техничка доку- ментација, публикации, меѓународни семинари, по- особни курсеви за земјите во развој и за изработка на филмови	3,900.000	
687	01-3-3	Културно-просветна соработка со земјите во развој	9,500.000	
688	01-3-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ — уче- ство на претставници од земјите во развој	149.000	
689	01-3-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовити комисии, патни трошоци во земјата и во странство	4,500.000	
690	01-3-3	Преведување и умножување на елаборати, извеш- таи, анализи и други материјали	658.000	
691	01-3-3	Надомести за здравствени услуги дадени на персо- налот на Претставништвото на ООН во Југославија	39.000	
692	01-3-3	Надомести за вршење определени работи од надлеж- носта на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	1,246.000	
693	01-3-3	Информативна дејност	1,500.000	
694	01-3-3	Центар за насочување и организација на меѓусебна- та соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	3,500.000	
695	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	59.000	
		Вкупно основна намена 01		298,878.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 29. (позиции 678 до 695)		298,878.000

**РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ
ЗАВОД**

**Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата**

696	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	129,533.000	
697	01-2	Средства за материјални трошоци	7,063.000	

1	2	3	4	5
698	01-3-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државните празници	6,700.000	
699	01-3-2	Надомест на Радио-Белград за емитурање на водостојот на Дунав	3,000.000	
700	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	10,300.000	
701	01-3-2	Патни трошоци во странство	300.000	
702	01-3-2	Чланарини за меѓународни организации	19,100.000	
703	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	360.000	
704	01-3-2	Дополнение на опрема	580.000	
705	01-3-2	Печатење на Годишник на атласот на климата и на други стручни публикации	2,500.000	
706	01-3-2	Финансирање на Програмата на метеоролошките и хидролошките набљудувања и мерења заради дефинирање на влијанието на водната акумулација „FIERZA“ на територијата на СФРЈ	2,000.000	
707	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	5,000.000	
708	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1,000.000	
709	01-3-2	Набавка за облека и обувки	1,000.000	
710	01-3-2	Одржување на моторните возила и гориво	1,048.000	
711	01-3-2	Закупи за деловни простори	3,291.000	
712	01-3-2	Трошоци за школување на хидрометеоролошки кадри	500.000	
713	01-3-2	Финансирање на програмата за учество на Југославија во Алпскиот експеримент — Парцијално учество на Југославија во Алпскиот експеримент за 1983 година	9,500.000	
714	01-3-2	Финансирање на проектот — Регионален развој и примена на компонентите на HOMS на Светската метеоролошка организација — парцијално учество на Југославија во 1983 година	1,500.000	
715	01-3-2	Финансирање на програмата за континуирано следење и процена на преносот на загадувачките материји во атмосферата (EMEP)	2,000.000	
716	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	230.000	
Вкупно основна намена 01				216,505.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30. (позиции 696 до 716)				216,505.000

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

717	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	50,776.000	
718	01-2	Средства за материјални трошоци	2,540.000	
719	01-3-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на Југославенските стандарди и техничките прописи	6,175.000	
720	01-3-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија	4,500.000	
721	01-3-2	Членарина за меѓународни организации	4,370.000	
722	01-3-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторните возила	3,100.000	
723	01-3-2	Трошоци за изработка на прописите за изградба, санација и ревитализација на објектите во сеизмички активните подрачја	1,700.000	
724	01-3-2	Трошоци на димензионалната координација во градењето	700.000	

1	2	3	4	5
725	01-3-2	Трошоци за спроведување системот за атестирање	2,200.000	
726	01-3-2	Трошоци за финансирање на проектите на информациониот систем	3,530.000	
727	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	110.000	
		Вкупно основна намена 01		79,701.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 31. (позиции 717 до 727)		79,701.000

РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

728	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	42,653.000	
729	01-2	Средства за материјални трошоци	2,850.000	
730	01-3-2	Трошоци за печатење на патентни списи и документација	2,800.000	
731	01-3-2	Патни трошоци во странство	100.000	
732	01-3-2	Набавка и дополние на опрема	2,050.000	
733	01-3-2	Печатење на патентен гласник	1,281.000	
734	01-3-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	700.000	
735	01-3-2	Прием и испраќање на патентна документација	396.000	
736	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	39.000	
737	01-3-2	Трошоци на информациониот систем на Сојузниот завод за патенти	2,000.000	
738	01-3-2	Трошоци на Советот на Сојузниот завод за патенти	149.000	
739	01-3-2	Одржување и сервисирање на опремата	350.000	
740	01-3-2	Закупи	3,331.000	
741	01-3-2	Набавка на стручна литература	400.000	
742	01-3-2	Преведување на меѓународната патентна документација	39.000	
743	01-3-2	Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво	200.000	
744	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	20.000	
		Вкупно основна намена 01		59,358.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (поз. 728 до 744)		59,358.000

РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

745	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	140,972.000	
746	01-2	Средства за материјални трошоци	8,200.000	
747	01-3-2	Закупи	1,100.000	
748	01-3-2	Набавка на жигови и ситен инвентар	3,000.000	
749	01-3-2	Трошоци за унапредување на службата	582.000	
750	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	1,175.000	
751	01-3-2	Патни трошоци во земјата	12,685.000	
752	01-3-2	Патни трошоци во странство	300.000	
753	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	35.000	
754	01-3-2	Трошоци за издавање на публикации	1,100.000	
755	01-3-2	Трошоци за текушто одржување на зградите	1,330.000	

1	2	3	4	5
756	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	349.000	
757	01-3-2	Изработка на стручно технички прописи, подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата	220.000	
758	01-3-2	Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и за остварување соработка во областа на метрологијата	280.000	
759	01-3-2	Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентар	500.000	
760	01-3-2	Трошоци за системски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови	352.000	
761	01-3-2	Трошоци за одржување на товарните возила	2.330.000	
762	01-3-2	Трошоци за репрезентација	19.000	
763	01-3-2	Набавка на заштитна облека и обувки	400.000	
764	01-3-2	Набавка на стручни публикации и литература	300.000	
765	01-3-2	Механографска обработка на податоци	291.000	
766	01-3-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија на странски јазици и од странски јазици	98.000	
767	01-3-2	Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходи	1.980.000	
768	01-3-2	Трошоци за информативна дејност	150.000	
769	01-3-2	Набавка на резервни делови и технички материјал	1.100.000	
770	01-3-2	Дополнение и замена на опрема	10.491.000	
771	01-3-2	Работи во врска со народната одбрана	250.000	
Вкупно основна намена 01				189.589.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 745 до 771)				189.589.000

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата

772	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	7.672.000	
773	01-2	Средства за материјални трошоци	725.000	
774	01-3-2	Трошоци на постојната делегација за соработка со СЕВ за геологија	630.000	
775	01-3-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	10.470.000	
776	01-3-2	Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	124.000	
777	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	
778	01-3-2	Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и на подземните води на СФРЈ и изработка на анализа за суровинската база на СФРЈ	1.000.000	
779	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	215.000	
780	01-3-2	Средства за работи на координирање на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите членки	400.000	
781	01-3-2	Водење и одржување на Фондот на стручната документација за резултатите од геолошките истражувања	60.000	
Вкупно основна намена 01				21.396.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 772 до 781)				21.396.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА				
Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата				
782	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	28,514.000	
783	01-2	Средства за материјални трошоци	5,131.000	
784	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	60.000	
785	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	950.000	
786	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	
787	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	788.000	
788	01-3-2	Членарина за меѓународниот фонд за развој на архивот	70.000	
789	01-3-2	Трошоци за одржување на зградата и инвентарот	250.000	
790	01-3-2	Патни трошоци во странство	348.000	
791	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти	800.000	
792	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	1,350.000	
Вкупно основна намена 01				38,321.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 782 до 792)				38,321.000

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

793	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	159,717.000	
794	01-2	Средства за материјални трошоци	8,430.000	
795	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	105,251.000	
796	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Јелен“ Белград	29,700.000	
797	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Копривница“ — Бугојно	4,000.000	
798	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време, ноќна работа и надомест за надворешни соработници	9,000.000	
799	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	678.000	
Вкупно основна намена 01				316,746.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 793 до 799)				316,746.000

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата

800	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	43,901.000	
801	01-2	Средства за материјални трошоци	7,185.000	
802	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	4,000.000	
803	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	100.000	

1	2	3	4	5
804	01-3-2	Набавка на опрема	4,700.000	
		Вкупно основна намена 01		59,886.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 800 до 804)		59,886.000
РАЗДЕЛ 38. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 01 — Средства за работа на организите на управата				
805	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	73,534.000	
806	01-2	Средства за материјални трошоци	13,345.000	
807	01-3-2	Трошоци за франкирање на поштата	4,000.000	
808	01-3-2	Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал	7,381.000	
809	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	5,682.000	
810	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	112.000	
811	01-3-2	Набавка на опрема	23,344.000	
		Вкупно основна намена 01		127,398.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 805 до 811)		127,398.000
РАЗДЕЛ 39. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01 — Средства за работа на организите на управата				
812	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	190,300.000	
813	01-2	Средства за материјални трошоци	8,000.000	
814	01-3-2	Режиски трошоци во врска со одржување на зградите и опремата	184,703.000	
815	01-3-2	Набавка на опрема и реконструкции	95,000.000	
816	01-3-2	Осигурување на зградите и опремата	7,000.000	
817	01-3-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	5,000.000	
818	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и ноќна работа	3,988.000	
819	01-3-2	Работна облека, обувки и НТЗ опрема	4,000.000	
820	01-3-2	Придонес за користење на градско земјиште	12,000.000	
821	01-3-2	Транспортни услуги	6,760.000	
822	01-3-2	Трошоци за воспоставување на специјална телефонска врска	7,000.000	
823	01-3-2	Средства за работа на стручна комисија	100.000	
824	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	562.000	
		Вкупно основна намена 01		524,413.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 812 до 824)		524,413.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 40. АВТОСЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ				
Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата				
825	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	81.359.000	
826	01-2	Средства за материјални трошоци	2.314.000	
827	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време	9.012.000	
828	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	46.799.000	
829	01-3-2	Набавка на опрема и патнички возила	6.780.000	
830	01-3-2	Набавка на алати и уреди	565.000	
831	01-3-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	15.765.000	
Вкупно основна намена 01				162.594.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 825 до 831)				162.594.000
РАЗДЕЛ 41. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ				
Основна намена 01 — Средства за работи на организациите на управата				
832	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	77.409.000	
833	01-2	Средства за материјални трошоци	4.732.000	
834	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време и за ноќна работа	3.100.000	
835	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	2.350.000	
836	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.300.000	
837	01-3-2	Патни трошоци во странство	631.000	
838	01-3-2	Стручно усовршување, специјализација на преведувачите за странски јазици	700.000	
839	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	3.200.000	
840	01-3-2	Средства за „устројување“ на банката на термини	550.000	
841	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	80.000	
Вкупно основна намена 01				94.052.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 832 до 841)				94.052.000
РАЗДЕЛ 42. УПРАВА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ				
Основна намена 01 — Средства за работа на организациите на управата				
842	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	56.904.000	
843	01-2	Средства за материјални трошоци	31.245.000	
844	01-3-2	Надомест на личните доходи на сезонските работници и на надворешните соработници	13.000.000	
845	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	1.516.000	
846	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и опремата	30.140.000	
847	01-3-2	Набавка на опрема и инвентар	2.900.000	
Вкупно основна намена 01				135.705.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 842 до 847)				135.705.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 43. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
Основна намена 06 — Други општи општествени потреби				
Општествено-политички организации				
Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија				
848	06-2	Меѓународна дејност	9,011.000	
849	06-2	Работи во брска со народната одбрана	1,745.000	
850	06-2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	4,955.000	
851	06-2	Весник „Комунист“	72,082.000	
852	06-2	Билтен „Југословенски политички месечник“	3,491.000	
853	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	9,682.000	
854	06-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец	19,142.000	
855	06-2	Издавање на собрани дела на Јосип Броз Тито	10,136.000	
Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија				
856	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција	105,125.000	
857	06-2	Дотација на весникот „Ворба“	120,498.000	
858	06-2	За списанието „Југословенски преглед — српскохрватско издание	4,503.000	
859	06-2	За списанието „Меѓународна политика“ — српскохрватско издание	3,602.000	
860	06-2	За списанието „Жената денес“	1,689.000	
861	06-2	Финансирање на програмата за работа на Југословенскиот сојуз на заштита на човековата средина	5,294.000	
862	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција „Месна заедница и семејството“	2,027.000	
863	06-2	Меѓународен семинар за мултиактивноста на селските жени во Југославија	501.270	
Дотација на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на Социјалистичката младина на Југославија				
864	06-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	44,852.000	
865	06-2	Прослава на Денот на младоста	24,785.000	
866	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССОЈ	2,253.000	
867	06-2	За весникот „Младост“	15,769.000	
868	06-2	За списанието „Идеи“	3,823.000	
869	06-2	За младинскиот фестивал на трудот	1,351.000	
870	06-2	Меѓународен семинар на младината и студентите „Кумровец 83“	1,000.000	
871	06-2	XI Конгрес на ССОЈ	4,500.000	

1	2	3	4	5
		Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија		
872	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	30,793.000	
873	06-2	За весникот „4 јул“	9,348.000	
		Дотација на Црвениот крст на Југославија		
874	06-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството	18,018.000	
875	06-2	Служба за барање	1,689.000	
876	06-2	Членарина на лигата и МКЦК	2,782.730	
877	06-2	Работи во врска со народната одбрана	1,352.000	
878	06-2	Средба на Младината на Црвениот крст	1,000.000	
879	06-2	Центар за обука на кадри на Црвениот крст и на Црвениот полумесец од земјите во развој и неврсаните земји, како и во тие земји	3,153.000	
880	06-2	Меѓународна хуманитарна помош во случај на елементарни и други масовни несреќи	1,013.000	
		Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите		
881	06-2	Финансирање на програмата за работа на Лигата	2,928.000	
		Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија		
882	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	844.000	
		Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Југославија		
883	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	10,812.000	
		Сојуз за физичка култура на Југославија		
884	06-2	— Трошоци за меѓународни активности на подрачјето на физичката култура на Југославија	134,831.000	
885	06-2	— Вонредни програми на спортските манифестации, што се извршуваат само во 1983 година	32,666.000	
		Народна техника — Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија		
886	06-2	За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	10,773.000	
		Противпожарен сојуз на Југославија		
887	06-2	За противпожарна заштита	1,143.000	
		Вкупно основна намена 06-2		734,973.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 43. (позиции 848 до 887)		734,973.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 5

Овој буџет влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

913.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Ја, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУДЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година.

II бр. 247
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУДЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Средствата за извршување на обврските утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година (во натамошниот текст: Буџетот) ќе се обезбедат од царини и други увозни давачки, од сојузни такси, од делот на основниот данок на промет на производи, од приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата и од придонесот на републиките и на автономните покраини, како и од други приходи што се остваруваат врз основа на сојузните закони.

Член 2

Придонесот на републиките и на автономните покраини утврден во Буџетот, републиките и автономните покраини го уплатуваат секој месец во височина на една дванаесеттина од годишниот износ, во роковите утврдени за распоредување на приходите на Буџетот.

Ако одделна република, односно автономна покраина во текот на месецот не го уплати придонесот во височината определена во став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во рок од пет дена од денот кога го примила налогот, ќе ја пренесе разликата помеѓу една дванаесеттина од годишниот износ на придонесот и уплатениот износ на придонесот во претходниот месец од остварените приходи на републиката односно на автономната покраина во корист на соодветната потформа на приходите на Буџетот од придонесот на републиките и на автономните покраини во Буџетот.

Член 3

Органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи му доставуваат на Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесе прописи за примената на одредбата од став 1 на овој член.

Член 4

На органите и организациите на федерацијата што со својата дејност остваруваат приходи ќе им се изврши, во тримесечниот план на Буџетот, намалување на средствата за износот на ненаплатените побарувања од претходното тримесечје за кои тие не дадат докази дека се преземени мерки за наплата согласно со Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Ако во наредниот период органите и организациите на федерацијата дадат докази дека ги презеле мерките од став 1 на овој член, ќе им се одобри намалување на износот.

Член 5

Ако приходите што со својата дејност ги остваруваат органите и организациите на федерацијата, како и други приходи што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од годишниот, погрешно наплатениот или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено врз товар на формата на приходите на која се уплатени, а ако такви приходи нема — врз товар на другите форми на приходи.

Решение за поврат на приходите од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии или работникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Решение за поврат на приходите од став 1 на овој член што органите и организациите на федерацијата ги остваруваат според посебни прописи донесува функционерот кој раководи со тој орган односно организација на федерацијата или работникот што тој ќе го определи.

Член 6

Ако средствата на Буџетот распоредени на носители и корисници на средствата бидат погрешно исплатени или исплатени во износ поголем од годишниот, погрешно исплатениот или повеќе исплатениот износ ќе се врати во Буџетот.

Решение за поврат на средствата од став 1 на овој член донесува сојузниот секретар за финансии или работникот што тој ќе го определи, ако со сојузен закон не е поинаку определено.

Член 7

Народната банка на Југославија може во 1983 година да ѝ одобри на федерацијата кредит до височината на остварените приходи од царини и од други увозни давачки и такси во 1982 година.

Кредитот од став 1 на овој член се користи за финансирање на функциите на федерацијата искажани во Буџетот, како и за финансирање на поттикнувањето и унапредувањето на надворешнотрговската размена и на другите економски односи со странство, сразмерно со распределбата на приходите од царини и од други увозни давачки и сојузни такси за тие намени во 1983 година.

Приходите од царини и од други увозни давачки и такси остварени во 1983 година ѝ се уплатуваат, до височината на користењето на кредитот од став 1 на овој член, на Народната банка на Југославија и се користат за поврат на искористениот кредит од став 1 на овој член.

Член 8

Органите и организациите на федерацијата можат да преземаат обврски врз товар на Буџетот само врз основа на сојузен закон и во границите на дозначените средства од Буџетот.

Член 9

Средствата од Буџетот се распоредуваат на носителите и на корисниците на средствата во првото тримесечје на 1983 година во височина на една четвртина од обезбедените средства во 1982 година.

Член 10

Во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот во „Службен лист на СФРЈ“, корисниците на средствата ќе ги усогласат своите претсметки на средствата и финансиските планови со средствата предвидени за одредени намени во Буџетот и ќе ги достават до Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 11

Средствата на Буџетот распоредени за работа на сојузните органи на управата и на сојузните организации ќе се користат:

1) за лични доходи на работниците и за заедничка потрошувачка — врз основа на финансискиот план на работната заедница;

2) за материјални трошоци, посебни намени и за опрема — врз основа на претсметка што ја донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, ако задачите за кои средствата се одобрени непосредно ги извршува сојузниот орган на управата или сојузната организација, односно — врз основа на програмата за користење на средствата за посебни намени што ќе ја утврди функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, ако сојузниот орган на управата или сојузната организација не ги извршува непосредно задачите за кои се одобрени средствата.

Средствата од став 1 точка 2 на овој член, утврдени со програмата за користење на средствата за посебни намени, се користат врз основа на решение односно договор што функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација ќе го склучи со непосредниот корисник на средствата.

Член 12

Располагањето и користењето на средствата што во Буџетот се обезбедуваат за финансирање на потребите на народната одбрана и контрола на материјалното и финансиското работење во единиците и установите на Југословенската народна армија се вршат според одредбите на Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија.

Член 13

Измена на намената и на височината на средствата утврдени во Буџетот за работа на сојузните органи на управата и на сојузните организации, во рамките на вкупните средства утврдени за тие намени, освен средствата за нестопански инвестиции утврдени со сојузен закон, што во Буџетот се истражани во Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, врши Сојузниот извршен совет, а за работа на Собранието на СФРЈ — Административната комисија на Собранието на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот за задачите и работите во сојузните органи на управата и во сојузните организации за кои е предвидено дека ќе вршат прием на работници, односно избор или именување на функционери, односно поставување на раководни работници, ќе се користат од денот на приемот на работа, односно на изборот или именувањето, односно поставувањето, врз основа на решение од сојузниот секретар за финансии.

Средствата утврдени во Буџетот за усогласување на личните доходи на работниците, на раководните работници и на функционерите можат да се користат: врз основа на акт на Административната

комисија на Собранието на СФРЈ — за функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за раководните работници што ги поставува надлежното тело на Собранието на СФРЈ; врз основа на акт на Претседателството на СФРЈ — за неговите членови, за членовите на Советот на федерацијата и за раководните работници што тоа ги поставува и врз основа на акт на Сојузниот извршен совет — за работниците во сојузните органи на управата и во сојузните организации и за раководните работници што тој ги поставува.

Средствата предвидени во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат во Фондот за заедничка потрошувачка на сојузните органи на управата и на сојузните организации, во согласност со одредбите на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот, за распределба на средствата за лични доходи и за формирање и користење на средствата за заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на сојузните органи и на сојузните организации, врз основа на решение од сојузниот секретар за финансии.

Член 14

Средствата утврдени во Буџетот за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии, освен за потребите на Собранието на СФРЈ, ќе се користат врз основа на програми што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 15

Средствата предвидени за нестопански инвестиции (позиција 119) ќе се користат врз основа на Одлуката за распоредот на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1983 година, што ќе ја донесе Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Средствата утврдени во Буџетот на федерацијата за 1982 година за нестопански инвестиции, што се ангажирани а не се потрошени до крајот на 1982 година, можат и во 1983 година да се користат за тие инвестиции.

Средствата наменети за станбена изградба за потребите на работниците и функционерите на органите и организациите на федерацијата можат да се користат врз основа на единствената програма за станбена изградба, што ќе ја донесе Собранието на СФРЈ во 1983 година.

Корисниците на средствата за нестопански инвестиции што не ќе поднесат извештај за извршувањето на работите и за потрошокот на средствата за претходната година во рокот утврден со сојузен закон, средствата од текушната година не можат да ги користат до денот на поднесувањето на извештајот до Собранието на СФРЈ.

Член 16

Средствата на Буџетот што се распоредени на носители и корисници на средствата, а не се потрошени во периодот за кој Буџетот е донесен, како и средствата од поранешните години, се враќаат во Буџетот до 31 јануари 1984 година, односно седум дена по истекот на тој рок, на распоредната група односно подгрупа на расходите од која се распоредени.

Член 17

Средствата утврдени во Буџетот за трошоците на Институтот за безбедност и општествена самозаштита во врска со давањето услуги на странски служби и на трети лица во земјата можат да се користат до износот на остварените приходи, а најмногу до износот предвиден во Буџетот.

Член 18

Средствата утврдени во Буџетот за исплата на бенефицираните пензии (без воените пензии) ќе ги

распореди Сојузниот извршен совет на самоуправните интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување како аконтација за 1983 година.

Обврските на федерацијата од поранешните години ќе се исплатат според решението што го донесува сојузниот секретар за финансии, по прегледот на пресметката на обврските на федерацијата што ќе го изврши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 19

Средствата утврдени во Буџетот за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај ќе се употребат за исплатување на надоместите на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници за извршените бесплатни и повластени превози на лицата на кои тие права им се признати со сојузни прописи, на начинот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет.

Член 20

Во текот на извршувањето на Буџетот нема да се пресметува камата на износот на ненамирениите обврски на федерацијата.

Член 21

Со одобрувањето на завршната сметка на Буџетот не му престанува дисциплинската, материјалната и кривичната одговорност на функционерот кој раководи со сојузниот орган или на овластениот работник за несвесното или незаконитото користење и располагање со средствата на Буџетот.

Со одобрувањето на завршната сметка на обврзникот за уплата на приходот не му престанува одговорноста на одговорното лице ако не го пресмета, односно ако неточно го пресмета приходот на Буџетот или ако не го уплати приходот во Буџетот.

Член 22

Сојузниот секретаријат за финансии е должен на надлежните тела на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини да им достави, до 25 во месецот, извештај за извршувањето на Буџетот за претходниот месец.

Заради остварување на функциите на Собранието на СФРЈ во областа на извршувањето на Буџетот, Сојузниот извршен совет тримесечно го известува Собранието на СФРЈ за извршувањето на Буџетот.

Член 23

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1983 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до 31 јануари 1984 година можат да се извршуваат расходите за финансирање на Југословенската народна армија и на дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство до пополнителните средства на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и средствата за инвалидско-боречка заштита.

Приходите на Буџетот од царини и од други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1983 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи за прометот остварен до 31 декември 1983 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1984 година, се уплатуваат во корист на Буџетот. Тие приходи можат да им се распоредуваат на носителите и на корисниците на средствата најмногу до износите што се утврдени во Буџетот.

Член 24

Средствата на придонесот за станбена изградба, пресметани и уплатени од личните доходи и од доходите на делегатите и на функционерите, односно на раководните работници, избрани или именувани, односно поставени, што се исплатуваат од Буџетот, ќе се издвојат на посебна сметка кај Собранието на СФРЈ, кај Претседателството на СФРЈ и кај Сојузниот извршен совет.

Надлежните тела за станбени прашања во Собранието на СФРЈ и во Претседателството на СФРЈ, како и Сојузниот извршен совет, ќе ги пропишат условите за користење на средствата од став 1 на овој член.

Член 25

Приходите што ќе ги остварат органите на федерацијата по основа на вратените депозити на инвестициите и по основа на вратените средства здружени за изградба на енергетски објекти се уплатуваат во корист на Буџетот.

Член 26

Заради обезбедување на законито извршување на Буџетот, Сојузниот секретаријат за финансии врши непосредна контрола на наплатувањето на приходите и на потрошокот на средствата за одделни намени, како и на финансиското и материјалното работење на корисниците на средствата на Буџетот.

Непосредната контрола од став 1 на овој член ја врши Буџетската инспекција на Сојузниот секретаријат за финансии.

Под непосредна контрола на наплатувањето на приходите и на потрошокот на средствата за одделни намени, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира:

1) контролата на пресметувањето и на уплатувањето на приходите на федерацијата;

2) контролата на пресметувањето, на исплатувањето и на намеиското користење на средствата на Буџетот, освен на средствата за финансирање на Југословенската народна армија.

Ако во постапката на непосредна контрола од став 1 на овој член се утврдат незаконитости и неправилности, ќе се донесе решение со кое ќе му се нареди:

1) на обврзникот на уплатата на изворните приходи на федерацијата — во оставениот рок да го уплати во Буџетот неуплатениот приход на федерацијата;

2) на корисникот на средствата — во Буџетот да ги врати ненаменски потрошените, односно незаконито исплатените средства на Буџетот и да преземе други мерки за отстранување на утврдените неправилности во поглед на извршувањето на Буџетот. Решение донесува сојузниот секретар за финансии или работникот што тој ќе го овласти и е конечно во управната постапка.

Решението со кое е определена мерката уплата на неуплатениот приход на федерацијата и поврат на средствата во Буџетот го извршува Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката, односно другата сметка на должникот.

Решението од став 5 на овој член се извршува без донесување на заклучок за дозволата за извршување.

Во случајот од став 4 на овој член, буџетскиот инспектор е должен на надлежниот орган да му поднесе пријава заради преземање на мерки поради повреда на прописите.

Член 27

Налог за плаќање врз товар на жиро-сметката на Буџетот испоставува Службата на општественото книговодство на Југославија, врз основа на плановите и решението за извршување на Буџетот што го прима од Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 28

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

914.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75 и 40/81), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1983 ГОДИНА

1. Се одобрува финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1983 година, што го донесе Сојузниот извршен совет на 28 декември 1982 година. Е. н. бр. 606/82.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 147
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с. р.

915.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/75 и 40/81), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1983 ГОДИНА

1. Се одобрува финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1983 година, што го донесе Сојузниот извршен совет на 28 декември 1982 година. Е. н. бр. 605/82.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1983 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 148
30 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Спасиќ Петра Александар;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЗВЕЗДА

Радна организација Жељезара „Зеница“ — Зеница;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Крајина Луке Борислав, Вучичевић Љубе Милан;

Од СР Црна Гора

— по повод на седумдесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации во духот на братството и единството меѓу нашите народи и народности, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основна школа „Хајдо Шахмановић“ — Плав;

— за особени заслуги на полето на јавна дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановиќ Милована Батрић;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Ђоковиќ Драгутина Драгиша;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Марковиќ Божа Никола;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чоловиќ Радована Душан, Мијајловиќ Радована Велизар;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Трегов Фране Шиме, Омазиќ Стевана Милутин, Стефановиќ Симе Жарко, Шегвиќ Анте Петар, Винценц Драгутина Југослав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Наранчиќ Раде Никола, Павковиќ-Пејиќ Миле Зора, Влахов Андрије Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Станиќ Дане Ѓуро;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ Лазе Марко, Банда Божа Милан, Буратовиќ Јакова Миховил, Дачник Стјепана Стјепан, Ђекиќ Саве Љубомир, Ђукелиќ Марка Мирко, Фили-

повиќ Јосипа Тугомил, Франић-Бурсаћ Милана Анка, Јурјевиќ-Џулић Миховила Југана, Кујунџић-Ујевиќ Анте Антица, Ламза Јосипа Петар, Миќиќ-Ружиќ Лазе Анка, Мрђа Раде Душан, Станиќ Ивана Андрија, Шантиќ Андрије Иво, Торти Анте Ренато, Жагар Фране Владимир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Драгичевиќ Петра Стјепан, Крајачиќ Ѓргура Фране, Лигатиќ Ивана Иван, Шкрињар Болте Мирко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Миќиќ-Ружиќ Лазе Анка;

Од СР Македонија

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во сузбивањето на алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Сојуз на организациите за сузбивање на алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот во Македонија — Скопје;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

ОЗТ Фабрика на чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје;

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во омасовувањето и развивањето на фудбалскиот спор и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Фудбалски клуб „Балкан“ — Скопје;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Филиповски Изре Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Апчевски Петар Дојчин, Христов Мишо Стојан, Икономов Теохар Ѓорѓи, Русо-Камхи Менташ Роза, Ставревски Алексо Борис;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Белчев Атанас Коце, Цеков Томе др Ангел, Николовски Панто др Филип, Пекевски Серафим Боро, Стојанов Лазар Крум;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јордановски Петре Томо, Кавкалевски Атанас Бранко, Новачевски Димов Ристо, Петаноски Јонче Ристо;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Новачевски Димев Ристо;

Од СР Словенија

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето на општонародната одбрана, во ширењето на воено-стручните знаења и подигањето на борбената готовност, како и во јакнењето на братството и единството и на патриотизмот на нашите граѓани

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Савез резервних војних сарешина Словеније — Љубљана;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи, општествен и личен имот, со што е направен значаен придонес во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ватрогасно друштво — Бегуње на Горњеском; Ватрогасно друштво — Камник;

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи

Горска спасилачка служба — Станица Камник;

— по повод на стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во негувањето и ширењето на хорското пеене, како и за придонес кон зачувување на револуционерните традиции

Прво словеначко певачко друштво „Лира“ — Камник;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО „Југотекстил-импекс“ — Љубљана;

— по повод на триесетгодишнината од излегувањето, а за заслуги во информирањето и поттикнувањето на општествените активности на граѓаните, со што е направен придонес кон социјалистичкиот развој на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

ЧГП „Дело“ — ООУР „Нови Тедник“ — Цеље;

— за заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа — Трбовље;

— по повод на триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на планинарството и негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско друштво — Дол при Храстнику;

— по повод на шеесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на планинарството и за придонес кон негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско друштво „Импол“ — Словенска Бистрица;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги во организирањето на општествениот и културно-уметничкиот живот, како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Раднички дом — Трбовље;

— по повод на шеесетгодишнината од животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за слобода и независност на земјата, како и за значаен придонес во изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Брајник Хинка Едо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Равнихар Владимира др Божена, Становник Иван на Јанез, Томиншек Јосипа др Теодор;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Рибич Иванке Алојз, Роме Франца Драгица, Зигмунд Јанеза Јанез;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Петриња Јосипа Данило;

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Погачник Фердинанда Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Франкл Јосипа Фриц, Медвен Јожета Александар, Либник Алојза Лојзе, Мрцина Виктора Франц;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божич Јанеза Иван, Цимolini Рудолфа Рудолф, Филипчич Александера Милан, Храбар Јуре Винко, Камбич Антона Мирослав, Конда Ивана Станислав, Плановшек Франца Јоже, Риглер Франца Јанез, Штукељ Јоже Леополд

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Burdych Ervila Boris;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Капун Хинка Хинко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Зупанчич Алојза др Стане;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Мрголе Павла др Митја;

Од СР Србија

— по повод на педесетгодишнината на атлетиката во Шабац, а за особени заслуги во омасовувањето и развивањето на атлетскиот спорт и за значајни успеси на натпревари во земјата и во странство.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Атлетски шабачки клуб (АШК) — Шабац;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати на унапредување на сточарството

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Стоچارско ветеринарски центар — Велика Плана;

— по повод на дваесет и петгодишната од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита и лекувањето на населението

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Медицински центар „Подриње“ Лозница — ООУР Дом здравља „Мали Зворник“ — Мали Зворник;

— по повод на триесетгодишнината на Сојузот на извидниците на Србија, а за заслуги и успеси постигнати во извидничката дејност и за придонес кон негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Одред извијача „Драгослав Ђорђевић-Гоша“ — Смедеревска Паланка;

Радничко-извијачки одред „Крушиќ“ — Валево;

— за заслуги во развивањето на планинарскиот и скијачкиот спорт и за придонес кон негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Планинарско-смуچارско друштво „Цер“ — Шабац;

— по повод на дваесет и петгодишнината од постоењето и триесетгодишнината на Сојузот на извидниците на Србија, а за заслуги во омасовувањето и развивањето на извидничките организации и за придонес кон негувањето на традициите на Народноослободителната борба

Савез извијача општине Нови Пазар;

Савез извијача општине Шабац

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Поповић Лазара Светислав, Радманивић Милана др Перица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Костић Ђорђа др Александар, Милошевић Бори-воја Радоје, Петровић Ивана Милорад;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Јеленић Борислава др Ђурђе, Јокановић Милоја Миленко, Марић Миливоја Миздраг, Миладиновић Илије Живан, Пејин Марка др Данило;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бранковиќ Паје Томо, Иванковиќ Будимира др Драгослав, Јаковљевиќ Живорада Владан, Јуришиќ Адама Обрад, Мргиќ Михајла Михајло, Предојевиќ Вује Марко, Гаденковиќ Боривоја Драгош, Симоновиќ Илије Момчило, Стојановиќ Новице Љубисав, Васиќ Томе Драгољуб, Винаковиќ Димитрија Михаило, Враниќ Вукајла Ратомир, Жегарац Николе Илија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дмитровиќ Петра Чедомир, Петровиќ Душана Бранко, Ступар Јована Јовица;

Од САН Војводина

— по повод на четириесетгодишнината на военото воздухопловство, а за особени заслуги во развивањето на спортското воздухопловство и за постигнати успеси на натпреварите

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аеро клуб „Мила Матејиќ“ — Вршац;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дороњски Николе Душан, Јовановиќ Светозара Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гериќ Уроша Гура;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Недељковиќ Јована Славко, Татиќ Зорана Нада, Вуњак Илије Ђорђе;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Мали Милана Живко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богичевиќ-Драгојловиќ Милоша Јана, Галоња Јована Илија, Гушиќ Василија Угљеша, Пулиќ Стевана Јован, Суботиќ Уроша Никола, Вукелиќ Јована Миле.

Бр. 63
9 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Баљак Хамида Але, Зрниќ Николе Антон;
— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Блашкан Иве Паулин, Босиќ Пере Раде, Делиќ Ибрахима Хасан, Џампо Сакиба Мухедин, Гргиќ Милоша Душан, Кулалиќ Мехмеда Исмет, Мајсторовиќ Фране Љубан, Милијевиќ Гисте Мирко, Мирковиќ Предрага Милан, Омсрагиќ Мехмеда Хусеин, Полиќ Ђуре Драго, Терабар Мујате Махмут, Тума Франца Јанез;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Грлиќ Марка Пејо, Ибраковиќ Салиха Хакија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Арамбашиќ Илије Јанко, Диздаревиќ Мехмеда Фадил, Хусеинспахиќ Хазима Ѓазим, Мајсторовиќ Стипе Зорислав, Мићановиќ Миће Илија, Окановиќ

Хаџиба Хусеин, Попарић Незира Мустафа, Станковић Максима Милорад, Шкегро Стјепана Љубомир, Усорац Стевана Петар, Видачак Милана Војо, Винценц-Пашалић Башифа Авдија, Зовко Јуре Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алић Дуке Радомир, Акраповић Мије Јозе, Алиспахић Асима Хамдо, Бабахметовић-Меџан Сафета Хатица, Бајрамовић Мухамеда Мидхат, Барјамовић Васе Никола, Башић Дервиша Азиз, Богдановић Анте Илија, Бохинц Јосипа Анто, Брадашевић Драгутина Маринко, Брка Салиха Мухарем, Чајкушић Нике Анто, Чамчић Салиха Салих, Челебић Хајдара Јахија, Чевизовић Гавре Саво, Чосић Јозе Стипо, Чучак Веселина Светозар, Тосо Јозе Стипо, Дабовић Ђуре Милан, Делић Сулејмана Ханас, Дервишић Нураге Бамил, Диздар Селима Ибрахим, Диздаревић Омера Акиф, Диздаревић Беџира Мујо, Дујић Анте Фрањо, Дурмић Муниба Изет, Дувњак Мустафе Фадил, Дувњак Ивана Славко, Џелетовић Николе Данило, Филиповић Павле Срећко, Глукић Лазара Ристо, Гусак Јефта Миливој, Хаџиселимовић Хамида Аго, Ханџар Османа Есад, Ходић Тамил Рифет, Хрешчак Леополда Здравка, Хрустић Хашима Ферид, Хрустић Мухамеда Хусеин, Ибрахимовић Абдулаха Хасан, Игњатовски Ђуре Раде, Илић Петра Мирко, Илић Тодора Станко, Иванковић Илије Роко, Јакишић Пере Јовица, Јолић Иве Станко, Јоњић Желка Алојз;

Кадиић Исмета Мустафа, Карић Мурата Асим, Карић Алије Осман, Казиић Агана Шабан, Келер Франца Марко, Кермо Хасе Вејсил, Кљајић Пере Живко, Копецки Јосипа Станислав, Ковачевић Пере Анто, Кудузовић Ибре Исмет, Лахтро Иве Мијо, Ловрић Мије Карло, Љешић Никифора Васиљко, Љубас Нике Марко, Мапура Петра Стеван, Махмутовић Махмута Ибро, Махмутовић Тамил Омер, Мариџић Остоје Момир, Марић Марка Милан, Маслић Милорада Бранко, Матковић Јозе Бартол, Миличевић Мате Винко, Мујезиновић Ибрахим Махмут, Мурачевић Ибрахим Исмет, Мурановић Омера Расим, Муса Стојана Божо, Муслић Асима Химзо, Настиић Благоје Томо, Несторовић Пере Драго, Николић Груице Велислав, Османџић Ахмета Ахмет, Остојић Ђорџа Драго, Паџалић Едхем Халид, Пашалић Шефика Закир, Педљак Ибришима Сејдо, Пејовић Груица Милош, Перковић Августа Петар, Пезер Муле Шефик, Појскић Сулејмана Исмет, Рибар Младена Стеван, Робовић Мухарема Ахмет, Сењак Мијата Лука, Сивац Ислама Весим, Шахинпашиић Хакије Асим, Шечић Ибрахима Џафер, Шехић Авде Салем, Табаковић Мехмедалије Абдурахман, Талић Хасана Асим, Тешановић Косте Тодор, Томић Пеје Недељко, Тривић Стојке Јанко, Турскић Абида Абид, Варда Рагиба Хакија, Вејспахић Исмета Салих, Вреџа Стевана Јоле, Зорић Васиља Бранко, Зукић Хасана Шефкија;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабињац Салиха Ибрахим, Васрак Милана Милорад, Блажевић Мије Ана, Бркић Сулејмана Асима, Чамчић-Хусика Мехмедалије Јасмина, Дамјановић-

-Бајрамовић Мухарема Фатима, Делић Џемаила Рагиб, Екиновић Мухамеда Мухамед, Јерковић Иве Славко, Крзивић Марка Алојзије, Кубат Ибрахима Муло, Маринић-Ракић Анте Јела, Омић Незира Мирсад, Пелесић Теуфика Хајрудин, Пфелфер Вида Петар, Бучковић Арсе Михајло;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ахметспахић Мехмеда Фадил, Антић Бранка Драгиша, Авдић Мусе Веџамин, Бајнштингел Франс Јосип, Бајрамозић Абдулаха Фарук, Бајрамовић Расима Мирсад, Башић Славка Борис, Бегановић Тамил Ибрахим, Беванда Ивана Здравко, Бодрожић-Гогин Момчила Смиља, Босић Боже Михајло, Дајић-Шарић Муарема Нура, Дакић Душана Владо, Делић Ибрахима Фехим, Демировић Јакуба Рамиз, Драженовић-Дивин Драге Видосава, Ђермановић Алексе Љубомир, Џукић Салке Осман, Ђулан Агана Хасиб, Ђурђевић-Пешпић Лазара Нталија, Гудураш Богдана Бошко, Гутић Ђуре Станоје, Хадиић Ахмета Шефкет, Хамзић Ибрахима Решад, Херцеговац Радована Ђоко, Ибраковић Салиха Менсур, Исаковић Алије Мухарем, Јањевић Ивана Марчин, Јефтић Боре Доброслав, Јелић Михајла Ђуро, Јосиповић Ристе Пантелија, Јовичић Миле Драгиша, Какић Ше-рифа Кемал, Караћ Миливоја Драган, Караило Бајре Ахмет, Кавиз-Баждалић Ахмета Бахрија, Ковачевић Османа Сифет, Кулушић Хусе Мујага;

Махмутовић Абдулаха Мухамед, Марковић Николе Ивица, Мијатовић Васкрсије Драгомир, Милетић Анте Маријан, Миловић Богољуба Миленко, Османџић Смаила Мустафа, Пашалић Ибрахима Хасан, Пивич Елиза Хајрудин, Пјанић Станка Милан, Поповић Фране Мирослав, Рајковић Николе Војимир, Рамиић Омера Есма, Равњак Иве Тадија, Селепковић Харуна Ксман, Скло Николе Томо, Спасојевић Џемала Хајра, Суботић Михајла Мирко, Суботић Милана Радован, Сушић Емина Заим, Шечић Салиха Нецад, Талић Мустафе Салих, Трављанин Ибрахима Кемал, Витез Мирка Иван, Зекановић Прокопије Милорад, Зукић Хасана Тамил.

Бр. 69
13 јули 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
911. Измени и дополненија на Буџетот на федерацијата за 1982 година — — — —	1925
912. Буџет на федерацијата за 1983 година —	1934
913. Закон за извршување на Буџетот на федерацијата за 1983 година — — — —	1972
914. Одлука за одобрување на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1983 година	1975
915. Одлука за одобрување на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1983 година	1975
Одликувања — — — — —	1975

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.